

Службен весник

на Република Македонија

Број 132

26 октомври 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3158. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година.....	4	3164. Одлука за продажба на недвижна ствар.....	6
3159. Одлука за давање на користење на недвижна ствар на општина Чашка....	4	3165. Одлука за одобрување на Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Радовишко Поле“ - Радовиш	6
3160. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – собирен кварц на локалитетот “Дрми“ с. Ораов Дол, општина Богомила.....	4	3166. Одлука за одобрување на Статутот за изменување на Статутот на „Водостопанство Тиквеш“ – Кавадарци.....	6
3161. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	5	3167. Одлука за одобрување на Статутот за изменување на Статутот на водостопанство „Скопско Поле“- Скопје.....	6
3162. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип.....	5	3168. Одлука за одобрување на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на „Водостопанство Струмичко Поле“ – Струмица.....	6
3163. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти на магистрален пат м-5 во КО Дихово вон град, општина Битола.....	5	3169. Одлука за одобрување на Статутот за изменување и дополнување на Статутот на Водостопанство „Битолско Поле“- Битола.....	7
		3170. Одлука за одобрување на Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Јужен Вардар“- Гевгелија....	7
		3171. Одлука за одобрување на Статутот за изменување на Статутот на водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп..	7
		3172. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје.....	7

	Стр.		Стр.
3173. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1 со намена лесна и незагадувачка индустрија КО Радолишта-вон гр.р., општина Струга.....	8	3187. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија во КО Лешок, општина Теарце.....	14
3174. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Република Македонија КО Горно Соње, општина Сопиште и КО Горно Водно, општина Карпош.....	8	3188. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на измена и дополна на Урбанистички план за село Ржаничино, блок 6, КО Ржаничино, општина Петровец.....	14
3175. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс во КО Куманово, општина Куманово.....	8	3189. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје - за извоз.....	17
3176. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.....	9	3190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Новаци.....	17
3177. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	9	3191. Одлука за давање на одобрение за трансформација во приватна установа за социјална заштита на стари лица....	18
3178. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	9	3192. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2012/2013 година.....	18
3179. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион.....	12	3193. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко-технички факултет Битола.....	18
3180. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот регион..	12	3194. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	18
3181. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на офталмолошката хирургија за населението во Република Македонија.....	12	3195. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одзементи предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	19
3182. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево.....	13	3196. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одзементи предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	19
3183. Одлука за престанок на користење на дел од недвижна ствар на Националната установа Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Скопје.....	13	3197. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одзементи предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	19
3184. Одлука за давање на времено користење дел од недвижна ствар на Амбасадата на Република Турција во Република Македонија.....	13	3198. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одзементи предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	19
3185. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	14	3199. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска бања општина Куманово.....	20
3186. Одлука за давање на согласност за пренос на удел.....	14	3200. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола,	

	Стр.		Стр.
Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година.....	20	3221. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно – истражувачката работа, технолошко – техничкиот развој во Република Македонија за 2012 година.....	24
3201. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	21	3222. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.....	26
3202. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	21	3223. Правилник за изменување на Правилникот за одобрување на земјоделски и шумски трактори.....	26
3203. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ - Скопје.....	21	3224. Правилник за изменување на Правилникот за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.....	30
3204. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот...	21	3225. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата....	31
3205. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на „Јавното претпријатие македонска радиодифузија – Скопје“..	21	3226. Правилник за изменување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	35
3206. Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија....	22	3227. Правилник за начинот и принципите за работа на стручниот совет.....	38
3207. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје.....	22	3228. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	38
3208. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза Скопје.....	22	3229. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	41
3209. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	22	3230. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси (вештачко оптичко зрачење)*.....	44
3210. Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	22	3231. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 41/2010 од 26 септември 2012 година.....	62
3211. Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	23	3232. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	64
3212. Решение за именување директор на Бирото за регионален развој.....	23	3233. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	65
3213. Решение за именување заменик н. директорот на КПУ Воспитно-поправен дом - Тетово.....	23	3234. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	65
3214. Решение за разрешување од должноста заменик на Директорот на КПУ Затвор Скопје.....	23	3235. Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии.....	65
3215. Решение за именување заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје.....	23	3236. Правилник за обезбедување на бит-стрим пристап и препродажба на бит-стрим услуга.....	71
3216. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт...	23	3237. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут.....	78
3217. Решение за именување заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	23	3238. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона Скопје за месец октомври 2012 година..	81
3218. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	24	3239. Одлука за престанување на важењето на тарифникот за докомплетирање на барањата за остварување на право од задолжително здравствено осигурување со податоци од други субјекти	81
3219. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.....	24	3240. Колективен договор за енергетика...	82
3220. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	24	Огласен дел.....	1-100

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3158.**

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011 и 126/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА****Член 1**

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12, 76/12, 97/12, 97/12, 107/12, 114/12 и 123/12) во член 2 став (2) во точката 17) во воведната реченица зборовите „оризова арпа“ се заменуваат со зборовите „откупена или преработена оризова арпа“.

По ставот (7) се додаваат 8 нови става (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) кои гласат:

„(8) Висината на финансиската поддршка на земјоделските стопанства кои не го оствариле правото на директни плаќања вклучително и дополнителните плаќања и државната помош по мерки/подмерки од годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година поради одбивање на барањето исклучиво заради неподмирени обврски кон Министерството и Агенцијата, се пресметува врз основа на утврдената висина на директни плаќања во оваа уредба зголемена за вкупниот неисплатен износ на директни плаќања пресметан за земјоделското стопанство согласно Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година.

(9) Пресметаниот износ на финансиска поддршка согласно оваа уредба не се исплаќа на сметка на барателот доколку барателот ги нема намирено сите финансиски обврски кон Министерството и Агенцијата.

(10) Во случај кога барателот ги има исполнетите сите услови и критериуми утврдени во оваа уредба, а ги нема намирено сите финансиски обврски кон Министерството и Агенцијата, ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски обврски со пресметаниот износ на финансиската поддршка од оваа уредба, по претходна согласност на барателот, Министерството и Агенцијата.

(11) Во случај кога барателот не се согласува со пребивање ненамирените финансиски обврски со пресметаниот износ на финансиската поддршка од оваа уредба, барањето ќе биде одбиено.

(12) Доколку пресметаниот износ на финансиска поддршка согласно оваа уредба по барател е во повисок износ од износот на ненамирените финансиски обврски кон Министерството и агенцијата, по извршеното пребивање Агенцијата разликата ја исплаќа на сметка на барателот.

(13) Во случај кога барателот има ненамирено финансиски обврски кон Министерството и кон Агенцијата, прво се врши пребивање на долгот кон Министерството.

(14) Министерството доставува до Агенцијата податоци за лицата со ненамирени обврски кон Министерството.

(15) По пресметката на износот на финансиската поддршка согласно оваа уредба доколку земјоделското стопанство ги намирало обврските кон Министерството и Агенцијата, пресметаниот износ се исплаќа на сметка на барателот. “

Член 2

Во член 4 став 1 во точката 1. зборовите „до 20 октомври 2012 година“ се заменуваат со зборовите „до 30 октомври 2012 година“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8024/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3159.

Врз основа на член 17 - а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОПШТИНА ЧАШКА****Член 1**

Недвижната ствар лоцирана на КО Чашка на КП бр. 148/2, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР на место викано „населба“ евидентирана во Имотен лист бр.1296, сопственост на Република Македонија се дава на трајно користење на општина Чашка.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4599/2
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3160.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 43 алинеја 6 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) и член 35 став 1 точка 3 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“ДРМИ” С. ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА БОГОМИЛА**

1. Со оваа одлука престанува да важи концесијата за експлоатација на минералната сировина – собирен кварц на локалитетот “Дрми” с.Ораов Дол, општина Богомила, бидејќи резервите на минералната сировина - собирен кварц од овој локалитет се исцрпени.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3164.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии, лоцирана на КП бр. 1451, запишана во Имотен лист бр.332 КО Давидово-Гевгелија и тоа објект број 1 во вкупна површина од 1991 м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена од 18.613.012,00 денари.

Член 3

Огласот за јавно наддавање да се распише под следните услови:

- паричен депозит за учество на јавното наддавање – 20% од почетната цена на недвижноста или 3.722.602,00 денари, со уплата на депозитна сметка;
- рок за плаќање на депозитот најдоцна 1 (еден) ден пред денот на јавното наддавање;
- услови што треба да ги исполнат наддавачите за учество на јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата на Министерството за финансии за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- рок за склучување на договор за продажба – 3 (три) дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- начин на плаќање на куповната цена – во готово;
- рок за плаќање на куповната цена 15 дена од денот на склучување на договорот за продажба.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7343/1	Заменик на претседателот
16 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3165.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008 и 1/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО „РАДОВИШКО ПОЛЕ“ - РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Радовишко поле“ - Радовиш бр.02-508 од 24.09.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Радовишко поле“ - Радовиш, на седницата, одржана на 24.09.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7370/1	Заменик на претседателот
20 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3166.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА „ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ“ – КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство Тиквеш - Кавадарци бр. 02-1281/3 од 18.10.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство Тиквеш, на седницата, одржана на 18.10.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7372/1	Заменик на претседателот
20 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3167.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО „СКОПСКО ПОЛЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Скопско Поле“ - Скопје, бр.0201-651 од 20.09.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Скопско Поле“ - Скопје, на седницата, одржана на 20.9.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7373/1	Заменик на претседателот
20 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3168.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА „ВОДОСТОПАНСТВО СТРУМИЧКО ПОЛЕ“ – СТРУМИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување и дополнување на Статутот на „Водостопанство Струмичко Поле“ – Струмица, бр.02-484/3 од 17.08.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство Струмичко Поле“, на седницата, одржана на 17.08.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7374/1 20 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

3169.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО „БИТОЛСКО ПОЛЕ“- БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување и дополнување на Статутот на Водостопанство „Битолско Поле“- Битола бр. 626-1/03 од 11.09.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Битолско Поле“, на седницата, одржана на 11.9.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7375/1 20 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

3170.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ЈУЖЕН ВАРДАР“- ГЕВГЕЛИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија бр.02-319 од 24.09.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Јужен Вардар“ - Гевгелија, на седницата, одржана на 24.09.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7376/1 20 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

3171.

Врз основа на член 94 став 1 алинеја 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ“ – ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување на Статутот на Водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп, бр.02-141/3 од 31.08.2012 година, донесен од Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп, на седницата, одржана на 31.8.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7377/1 20 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

3172.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко
Марка: DACIA
Тип: LOGAN SD
Број на шасија: UU1LSDAAH33330975
Број на мотор: UA48592
Година на производство: 2005
Сила на моторот во KW (KS): 55
Работна зафатнина на моторот во cm3: 1390
Маса на празно возило во kg: 1080
Форма или намена на каросеријата: LIMUZINA
Боја на каросеријата: 35 SVETLO ZELENА

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Национална Галерија на Македонија во Скопје без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална Галерија на Македонија – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7385/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3173.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РАДОЛИШТА-ВОН ГР.Р., ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1 со намена лесна и незагадувачка индустрија-производство на млеко и млечни производи КО Радолишта-вон гр.р., Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место нивно	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Соопштеност
Радолишта-вон гр.р.	128	420	Стари Дојра	пашитице	4	2094м ²	Делти Васифи Зофери 1-4, Делти Васифи Егеми 1-4, Делти Васифи Немец 1-4, Делти Васифи Али 1-4
Радолишта-вон гр.р.	128	468	Стари Дојра	пашитице	3	2624м ²	Делти Васифи Зофери 1-4, Делти Васифи Егеми 1-4, Делти Васифи Немец 1-4, Делти Васифи Али 1-4
Радолишта-вон гр.р.	128	469	Стари Дојра	пашитице	3	2764м ²	Делти Васифи Зофери 1-4, Делти Васифи Егеми 1-4, Делти Васифи Немец 1-4, Делти Васифи Али 1-4
Радолишта-вон гр.р.	901	423	Стари Дојра	пашитице	4	605м ²	Делти Зофери Васифи
Радолишта-вон гр.р.	529	424	Стари Дојра	пашитице	4	600м ²	Терзиовски Стефио Трако
Радолишта-вон гр.р.	534	425	Стари Дојра	пашитице	4	595м ²	Тривески Иван слов Паули
Радолишта-вон гр.р.	750	467	Стари Дојра	пашитице	5	3105м ²	Делти Васифи Егеми
ВКУПНО						12387м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7392/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3174.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11 и 95/12) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ И КО ГОРНО ВОДНО, ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на антениски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Република Македонија КО Горно Соње, општина Сопиште и КО Горно Водно, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место нивно	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Соопштеност
Горно Водно	116	904/2 дел	Рампите	пашитице	7	2870	Република Македонија
Горно Соње	1833	1/1 дел	Г.Страна	нова	7	1438	Република Македонија
ВКУПНО						4308м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7393/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3175.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ВО КО КУМАНОВО,
ОПШТИНА КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс за производство и складирање на ПВЦ столарија во КО Куманово, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	култура	К.К.	Површина	Сопственост
Куманово	19165	3434/1	Маџа Глава	Нива	3	2058a2	ДПУТ ГОБЛЕН АФАЗ ДООЕЛ 1/2, Салија Бурхан 1/2.
Куманово	42344	3434/2	Маџа Глава	Нива	3	2000a2	ДПУТ ГОБЛЕН АФАЗ ДООЕЛ
Вкупно						4058a2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7394/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3176.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2005, 150/2007 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата, одржана, на 16.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари:

Назив на опрема	Количина
Поларизирачки микроскоп модел DM 750 LED	10
Целосно компјутерски контролиран Tescan Scanning електронски микроскоп со Oxford INCA EDS систем	1
Биолошки студентски микроскопи Модел DM 2500	10
Поларизирачки студиски микроскопи Leica DM 4500	3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се даваат на трајно користење на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, без надомест.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Ректорот на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7411/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3177.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, бр.02-771/5 од 17.10.2012 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 29.08.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7429/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3178.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Подрачно одделение	Движни ствари	Количина /парче
Берово	Обична столица	1
Битола	Компјутер - кукиште Сименс	2
Битола	Монитор Сименс	2
Битола	Обична столица	3
Битола	Подвижна фиока	2
Битола	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	2
Битола	Локал печатар Коника Минолта паге про 1350В	1
Виница	Електрична машина за пишување	1
Виница	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Македонски Брод	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Македонски Брод	Греалка	1
Гевгелија	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Гостивар	Работно биро	4
Гостивар	Подвижна фиока	4
Гостивар	Столица тапацирана	5
Делчево	Печатар УТУ 1	1
Делчево	Машина за пишување Травел - латиница	1
Делчево	Канцелариска печка Лианас ЕУ тип 204Н75	1
Демир Хисар	Машина за пишување Травел - кирилица	1
Демир Хисар	Обична столица	1
Кавадарци	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Кавадарци	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1
Кичево	Работна маса	1
Кичево	Обична столица	1
Кичево	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1
Кочани	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Кочани	Локал печатар Коника Минолта паге про 1350В	1
Кочани	Монитор ХП ЦНК6140ДМ3	1
Кочани	Компјутер ХП ЦЗЦ62103П6	1
Кратово	Обична столица	1
Кратово	Работно биро	1
Крива Паланка	Канцелариска печка Лианас ЕУ тип 204Н75	1
Крива Паланка	Обична столица	1
Куманово	Канцелариски печка Лианас ЕУ тип 204Н75	1
Куманово	Работно биро	1
Куманово	Столица тапацирана	1
Охрид	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	2
Охрид	Локал печатар Коника Минолта паге про 1350В	1
Охрид	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1

Охрид	Греалка Кумтел	1
Охрид	Работно биро	2
Охрид	Подвижна фиока	2
Охрид	Обична столица	3
Охрид	Столица тапацрана	2
Прилеп	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	2
Прилеп	Компјутер Пентиум 200	2
Прилеп	Печатар ласер КЛ 660	1
Прилеп	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1
Прилеп	Обична столица	3
Радовиш	Печатар	1
Струга	Компјутер Пентиум 150	1
Струга	Локал печатар Коника Минолта паге про 1350В	1
Струга	Работно биро	3
Струга	Подвижна фиока	3
Струга	Столица тапацрана	3
Струмица	Обична столица	2
Струмица	Работно биро	1
Струмица	Подвижна фиока	1
Струмица	Компјутер –куќиште ХП ЦЗЦ621041Љ	1
Струмица	Монитор ХПЦНК6140ДМБ	1
Тетово	Локал печатар Коника Минолта паге про 1350В	1
Тетово	Монитор ХП ЦНК614054Х	1
Тетово	Компјутер- куќиште ХП ЦЗЦ62103Б7	1
Тетово	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1
Тетово	Работно биро	8
Тетово	Подвижна фиока	8
Тетово	Столица тапацрана	8
Штип	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Штип	Печатар ласер ХП 1100	1
Штип	Монитор ХП ЦНК614055Д	1
Штип	Компјутер- куќиште ХП ЦЗЦ62103Ц7	1
Гази Баба	Радијатор на масло Фуего со 11 ребра	1
Гази Баба	Работно биро	1
Гази Баба	Подвижна фиока	2
Гази Баба	Столица тапацрана	4
Чаир	Телефон Панасоник КХ – ТД 2371	1
Чаир	Печатар ласер ХП 1100	1
Чаир	Работно биро	4
Чаир	Подвижна фиока	1
Чаир	Фотелја	1
Чаир	Столица тапацрана	3
Чаир	Обична столица	3
Чаир	Кварцна печка	1
Чаир	Радијатор на масло Фуего 11 ребра	1
Центар	Телефон Панасоник со адаптер	3
Центар	Компјутер со монитор Ацер - АТУРА	1
Центар	Машина за пишување Олимпија - кирилица	1
Центар	Печатар Лексмарк Професионал Е 260 ДН	1
Центар	Обична столица	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната изборна комисија.

Член 3

Министерот за правда склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 41-7529/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3179.

Врз основа на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА НЕВРОЛОГИЈАТА НА СЕКУНДАРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

1. За концесија за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион се избира прворангираниот кандидат ПЗУ Д-р Богоевски Битола-специјалистичка ординација по неволотија со биохемиска лабораторија.

2. На најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука му се доделува концесија за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион за период од 10 (десет) години.

3. Висината на месечниот надомест за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион изнесува 800,00 денари.

4. Начинот и роковите на плаќање на надоместот за доделената концесија ќе се утврдат со Договорот за концесија.

5. Како почеток на важење на концесијата за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион од точка 1 на оваа одлука се утврдува 1.1.2013 година.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на неврологијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Пелагонискиот регион ќе го потпише министерот за здравство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7564/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3180.

Врз основа на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА ХИРУРГИЈАТА НА СЕКУНДАРНО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН

1. За концесија за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот регион се избира ПЗУ Поликлиника од специјалистичко/консултативна здравствена дејност Жана Неготино СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА ХИРУРГИЈА-Неготино.

2. На најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука му се доделува концесија за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот регион за период од 10 (десет) години.

3. Висината на месечниот надомест за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот изнесува 800,00 денари.

4. Начинот и роковите на плаќање на надоместот за доделената концесија ќе се утврдат со Договорот за концесија.

5. Како почеток на важење на концесијата за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот регион од точка 1 на оваа одлука се утврдува 01.01.2013 година.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија за вршење на здравствена дејност од областа на хирургијата на секундарно ниво на здравствена заштита за населението во Вардарскиот регион ќе го потпише министерот за здравство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7565/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3181.

Врз основа на член 231 став 4 алинеја 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА ОФТАЛМОЛОШКАТА ХИРУРГИЈА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За концесија за вршење на здравствена дејност од областа на офталмолошката хирургија за населението во Република Македонија се избира прворангираниот кандидат ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА Серафимовски – Скопје.

Бр. 41-7606/2
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3185.

Врз основа на член 8 став (1) алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.40/2008, 158/2010, 51/2011 и 74/2012) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат геодетските работи кои треба да се преземат за реновирање и изградба на Универзитетскиот клинички центар, општина Центар – Скопје и Центарот за позитронска емисиона томографија, општина Карпош – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7615/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3186.

Врз основа на член 34 став 7 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ

1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштвото за инженеринг и градежништво ЛАБИН ПЛУС ДООЕЛ Скопје од страна на отстапувачот на удел Лабин Новаков, со живеалиште на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.15/2-2 Скопје, ЕМБГ 3105982450184 и број на патна исправа бр.А0579846 издадена од МВР Скопје на примателот на уделот Друштвото за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7616/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3187.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВО КО ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија - погон за производство на алуминиум и ПВЦ профили и пластифициран лим - Г2 во КО Лешок, општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Измен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место на име	Катастарска култура	Катастарска класа	Поврнина	Соопштение
Лешок	1463	1021	Село	лива	3	3971 м ²	Мерниот Планет Сервиз
ВКУПНО						3971 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7620/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3188.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РЖАНИЧИНО, БЛОК 6, КО РЖАНИЧИНО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Урбанистички план за село Ржаничино, Блок 6, (А1-Домување во станбени куќи, Б1- Мали комерцијални и деловни намени, Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3- Сервиси, Г4-стоваришта) КО Ржаничино, општина Петровец.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени со список на индикации на катастарски парцели опфатени во урбанистички план за КО Ржаничино и КО Којлија, Општина Петровец, изработен од ДОО Гео Гео Тетово бр.2011-03-38 од 20.12.2011 година:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарс ка парцела бр.	Место викано	Катастарск а култура	Катастарс ка класа	Површина	Сопственост
Ржаничино	415	36	кафе	нива	4	8770 м ²	Митевски Стојчев Гире8/14, Митевски Милан6/14
Ржаничино	415	36	кафе	лозје	3	1000м ²	Митевски Стојчев Гире8/14, Митевски Милан6/14
Ржаничино	1085	37/2	кафе	нива	4	451 м ²	Ајдаровиќ Хајриз 1/1
Ржаничино	1086	37/5	кафе	нива	4	436 м ²	Хајдаровиќ Хајрадин 1/1
Ржаничино	1087	37/6	кафе	нива	4	415 м ²	Хајдаровиќ Џемал 1/1
Ржаничино	1088	37/7	кафе	нива	4	471 м ²	Хајдаровиќ Суљо 1/1
Ржаничино	1089	37/1	кафе	нива	4	534 м ²	Ајдаровиќ Хајриз 1/1
Ржаничино	1090	37/9	кафе	нива	4	549 м ²	Хајдаровиќ Хајрадин 1/1
Ржаничино	1091	37/10	кафе	нива	4	570 м ²	Хајдаровиќ Џемал 1/1
Ржаничино	1092	37/11	кафе	нива	4	514 м ²	Хајдаровиќ Суљо 1/1
Ржаничино	503	37/3 дел	кафе	нива	4	2053 м ²	Филиповски Веле 1/1
Ржаничино	504	37/8 дел	кафе	нива	4	365 м ²	Хајдаровиќ Џемал1/4, Хајдаровиќ Хајрадин1/4, Хајдаровиќ Суљо1/4, Ајдаровиќ Хајриз1/4
Ржаничино	505	37/4 дел	кафе	нива	4	2073 м ²	Пеџиќ Муса 1/1
Ржаничино	5	26	кафе	нива	4	1730 м ²	Митевски Илија Ѓорѓи 1/1
Ржаничино	5	27	кафе	нива	4	3400 м ²	Митевски Илија Ѓорѓи 1/1
Ржаничино	353	28	кафе	нива	4	6840 м ²	Митева Блажо Петкана1/2, Јосевска Блажо Петра1/2
Ржаничино	19	25	кафе	лозје	2	1620 м ²	Дилберовски Димов Рафаил 1/1

Ржаничино	245	24/1	село	лозје	2	600 м ²	Ордевски Диме Саве 1/1
Ржаничино	245	24/2	село	лозје	2	600 м ²	Ордевски Диме Саве 1/1
Ржаничино	246	24/4	село	лозје	2	600 м ²	Ордевски Диме Ѓорѓи 1/1
Ржаничино	247	24/3	село	лозје	2	600 м ²	Ордевски Зоран 1/1
Ржаничино	153	20	кафе	нива	4	2170 м ²	Ратковиќ Елизабета 1/2, Томиќ Светлана 1/2
Ржаничино	439	17	кафе	лозје	2	1480 м ²	Лалиќ Бојан 1/1
Ржаничино	22	19	кафе	нива	4	2210 м ²	Трбоевиќ Јанко Јованка 1/4, Трбоевиќ Никола 2/4, Трбоевиќ Јанко Богдан 1/4
Ржаничино	362	18	кафе	лозје	3	750 м ²	Стевковски Злате 1/1
Ржаничино	362	18	кафе	лозје	2	790 м ²	Стевковски Злате 1/1
Ржаничино	69	21/1	кафе	лозје	2	800 м ²	Армуш Јеврем 1/1
Ржаничино	24	10	кафе	нива	4	4940 м ²	Давковски Русев Ганчо 1/1
Ржаничино	24	14	кафе	лозје	2	2900 м ²	Давковски Русев Ганчо 1/1
Ржаничино	466	13	кафе	лозје	2	1830 м ²	Насковски Тодор 1/1
Ржаничино	6	12	кафе	лозје	2	2700 м ²	Арсовски Петре Славе 1/1
Ржаничино	465	11	кафе	нива	4	620 м ²	Гелевски Павле 1/1
Ржаничино	410	9/2	кафе	нива	4	4400 м ²	Петковски Стамен Божин 1/1
Ржаничино	500	1/2 дел	гелдија	камењар	/	1020 м ²	Република Македонија 1/1
Ржаничино	500	1/2 дел	гелдија	камењар	/	183 м ²	Република Македонија 1/1
Ржаничино	1124	1/1	гелдија	нива	5	64552 м ²	Република Македонија 1/1- Кор. АИК Еуроленд АД
Ржаничино	1124	8/1 дел	гедија	пасиште	4	4390 м ²	Република Македонија 1/1- Кор. АИК Еуроленд АД
Ќојлија	100	1246 дел	рупа	нива	5	7084 м ²	Република Македонија 1/1- Кор. АИК Еуроленд АД

Ќојлија	530	1247 дел	енглежде	нива	5	5650 м ²	Република Македонија 1/1 - Кор. АИК Еуроленд АД
Ќојлија	530	1252 дел	рупа	нива	5	10595 м ²	Република Македонија 1/1 - Кор. АИК Еуроленд АД
Ќојлија	230	1248 дел	рупа	нива	5	12760 м ²	Кираковски Цветан Крсто 1/1
Ќојлија	198	1258	рупа	нива	5	3520 м ²	Димчевски Трајчев Стојче 1/1
Ќојлија	530	1259 дел	рупа	нива	5	5676 м ²	Република Македонија 1/1 - Кор. АИК Еуроленд АД
Ќојлија	654	1266	рупа	нива	5	2940 м ²	Република Македонија 1/1- Кор. АИК Еуроленд АД
Ќојлија	100	1269	рупа	пасиште	4	715 м ²	Република Македонија 1/1
ВКУПНО						178866м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7645/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3189.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ - ЗА ИЗВОЗ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје - за извоз бр. 02-1076/11 од 2.10.2012 година, донесена на Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 2.10.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7665/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3190.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВАЦИ**

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на објект-зграда во с. Скочивир, евидентиран во Имотен лист бр. 330, КП бр. 871 КО Скочивир м.в. Момоки, со површина од 213 м², и земјиште со површина од 7300м² во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар, наведена во член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на општина Новаци.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и општина Новаци во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр. 41-7666/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3191.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за трансформација без ликвидација на Друштвото за сместување и исхрана “БРАНКИЦА”ДООЕЛ, општина Бутел, со седиште на ул. “Горе Ѓорески“ бр.46, општина Бутел, во приватна установа за социјална заштита на стари лица.

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица (“Службен весник на Република Македонија“ 10/05).

3. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-7694/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3192.

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“, бр.52/2005, 117/2008, 17/2011 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИ-
ТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИ-
ЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2012/2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2012/2013 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2012/2013 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендијци	Месечен износ на стипендијата
1	Стипендија за талентирани ученици - спортисти	150	2.200
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	50	2.200
3	Стипендија на ученици со посебни потреби	50	2.000
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	1.500
5	Стипендија за ученици - деца без родители	80	2.000

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7730/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3193.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ БИТОЛА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко-технички факултет Битола бр.41-4995/1 од 3.07.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.85/12), во насловот и во членовите 2 и 3 од Одлуката, зборовите „Технолошко-технички факултет“ се заменуваат со зборовите „Технички факултет“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-7732/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3194.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – објекти и земјиште под објекти лоцирани на КП бр.16139/16 КО Куманово на ул.11-ти Ноември 66, запишани во Имотен лист бр.69641, и тоа:

- земјиште под зграда 1 со површина од 995 м²;
- Корисна површина (етаж):
- зграда 1, влез 1, ХС-206 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1 со површина од 742 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 2 со површина од 743 м²;
- зграда 1, влез 1, приземје со површина од 742 м²;
- зграда 1, влез 1, подрум со површина од 153 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 16 м²;
- зграда 1, влез 1, приземје со површина од 16 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 2 со површина од 16 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7733/1	Заменик на претседателот
20 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

3195.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика број 07-2916/1 од 12.10.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7829/1	Заменик на претседателот
16 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3196.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика број 07-2917/1 од 12.10.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7829/2	Заменик на претседателот
16 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3197.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика број 07-2915/1 од 12.10.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7829/3	Заменик на претседателот
16 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3198.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика број 07-2918/1 од 12.10.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7829/4	Заменик на претседателот
16 октомври 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3199.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ПРОЕВЦЕ”-КУМАНОВСКА БАЊА ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина- термоминерална вода на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска Бања општина Куманово на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, со јавен повик бр.41-4466/1 од 12.06.2012 година.

2. Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово достави понуда со број 24-6185/10 од 30.9.2012 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ПРЕМИУМ МИНЕРАЛИ ДТ ДОО увоз-извоз Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина- термоминерална вода на локалитетот “с.Проевце”-Кумановска Бања општина Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7561600	4664000
T-2	7561600	4665000
T-3	7563000	4665000
T-4	7563000	4663500
T-5	7562000	4663500

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=2,000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 7.900.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7963/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3200.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

1. Во Одлуката за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106), во точката 1, на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите „Одлуката бр. 02-1113/2 од 02.10.2012 донесена на 7-та седница на Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, одржана на 02.10.2012 година.“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8025/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3201.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Владимир Голубовски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, на негово барање.

За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје се именува Марија Николова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4950/2	Претседател на Владата
9 октомври 2012 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски, с.р.

3202.

Врз основа на член 10 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 74/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Нада Боцевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, поради заминување во пензија.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности се именува Башким Амети, од Министерството за правда.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5162/3	Претседател на Владата
16 октомври 2012 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски, с.р.

3203.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

1. Марјан Станојковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“ – Скопје се именува - Дејан Трендевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7778/1	Претседател на Владата
9 октомври 2012 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски, с.р.

3204.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

1. Раде Кецман се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Тони Јакимовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7779/1	Претседател на Владата
9 октомври 2012 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски, с.р.

3205.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“

1. Игор Антовски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално -финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именува Деспина Спасовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7780/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3206.

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009, 20/2009, 72/2010 и 171/2010) и член 3 од Одлуката за основање на Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија се определува Елизабета Симоновска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7781/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3207.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012 и 100/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

1. Весна Николовска се разрешува од должноста член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје.

2. За член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје, се именува Срдан Божиновиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7782/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3208.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ

1. Марија Николова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО –БЕРЗА Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7783/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3209.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. За директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Фирус Мемед, досегашен директор на Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7784/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3210.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија, се именува Керим Лита, досегашен заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7785/1
9 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3211.

Врз основа на член 4 од Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.89/2004 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Мелаим Адеми, досегашен директор на Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7786/1 Претседател на Владата
9 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3212.

Врз основа на член 22 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1. За директор на Бирото за регионален развој, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се именува Џемаил Елмази, досегашен директор на Бирото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7787/1 Претседател на Владата
9 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3213.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
КПУ ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО

1. За заменик на директорот на КПУ Воспитно-поправен дом – Тетово, се именува Бурим Максuti, досегашен заменик на директорот на Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7788/1 Претседател на Владата
9 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3214.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. Зенун Матјани се разрешува од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7938/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3215.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје се именува Решат Рамадани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7939/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3216.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт се именува Февзи Мани, досегашен заменик на директорот на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7940/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3217.

Врз основа на член 20 став 2 и 3 од Законот за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008 и 148/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. За заменик на директорот на Бирото за развој на образованието, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Ајше Селмани, досегашен заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7941/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

3218.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА –
СКОПЈЕ“

1. Од должноста членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се разрешуваат:

- Васил Гацовски
- Алајдин Алија
- Рефик Бајрами
- Бранко Пешевски.

2. За членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именуваат:

- Милан Аризанкоски
- Розета Видоеска
- Александар Ристовска Евтимова
- Томислав Лазаров
- Јетон Акику.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7942/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

3219.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2008, 103/2008, 24/2011 и 80/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ

1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје се определуваат:

- д-р Авзи Мустафа
- д-р Мицаит Положани
- д-р Илбер Села

2. Со определувањето на новите претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје на досегашните претставници им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7943/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

3220.

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на македонија се разрешуваат:

- Бекир Асани
- Шенаси Алиу.

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именуваат:

- Бекир Асани
- Шенаси Алиу.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7944/1 Претседател на Владата
16 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

3221.

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) и член 21 од Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11) и член 42 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/11 и 71/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКАТА
РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување на научно – истражувачката работа, технолошко – техничкиот развој во Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/12), Табелата 1 – Преглед на распределените средства за научно – истражувачка работа за 2012 година, се заменува со нова табела, која гласи:

Реден број	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ						464	465	ВКУПНО
		420	421	423	424	425	426			
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студии престои во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	1.534.000	1.100.000	1.331.590	700.000	3.300.000	0	0		7.965.590
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	1.300.000	1.100.000	1.300.000	700.000	3.300.000	0	0		7.700.000
3	Научно-истражувачки проекти (бипателарни)	900.000	800.000	800.000	700.000	800.000	0	0		4.000.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0		0
5	Организација на научни собири	300.000	0	100.000	0	0				400.000
6	Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири	0	0	0	0	100.000				100.000
7	Студиски престои во странство и престој на странски научни работници во РМ	0	0	0	0	0				0
8	Објавување на научно-трудови во странски научни списанија		0	0	0	0				0
9	Објавување на научно-трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	1.500.000	0	0		1.500.000
10	Стипендии за последипломски студии и докторски студии во републиката и странство, еднократна помош за изработка на м-р и д-р трудови и стипендии за школување во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата	0	0	0	0	0	0	30.298.000		30.298.000
11	Технолошки развој (развојни и иновациони проекти)	0	200.000	0	0	500.000	0	1.500.000		2.200.000
12	Техничка култура	0	0	0	0	300.000	0	0		300.000
13	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	0	0	500.000		500.000
14	Контрибуција и Членарина во Меѓународни организации(МААЕ и ЕУРЕКА)	0	0	0	0	0	3.863.000	0		3.863.000
15	Други расходи (исплата на експертски и советодавни тела, рецензии, објавување на огласи, нкурски и други активности,	0	0	0	0	1.000.000	0	0		1.000.000
16	Исплата по извршни исправи								103.410	103.410
	ВКУПНО:	4.034.000	3.200.000	3.531.590	2.100.000	10.800.000	3.863.000	32.298.000	103.410	59.930.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-7701/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3222.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија” бр. 146/2009, 53/2011 и 126/2012), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008 и 116/2010), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2010, 53/2011 и 6/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2012 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2012 ГОДИНА****I**

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/12, 46/12, 68/12, 82/12, 97/12, 114/12 и 123/12), во делот II став 1 во табелата во мерката 1.16 во колоната „Име на подмерка“ зборовите „оризова арпа“ се заменуваат со зборовите „откупена или преработена оризова арпа“.

II

Во делот XI став 1 рокот „20.10.2012“ се заменува „30.10.2012“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8023/1
20 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3223.**

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3, 4 и 6 и член 61 став (1), алинеи 1, 2 и 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ ТРАКТОРИ****Член 1**

Во Правилникот за одобрување на земјоделски и шумски трактори („Службен весник на Република Македонија” бр. 134/09), Прилогот VIII се заменува со нов Прилог VIII кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-7848
18 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог VIII

Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ како и
временскиот период за нивната примена

1	2	3	4	5	6	7
ТСВ Техничка спецификација	Содржина на техничката спецификација	ЕЦЕ Правил- ник	ЕЕЦ Директива (основна) барана	За трактори ЕУ директива и прилози - барана	Датум на стапување за колоните 3, 4, односно 5	Категорија на возилата
ТСВ 401 - I	За најголемата дозволе-на маса во оптоварена состојба на земјоделски и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС I	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 401 - II	За просторот за поставу- вање на задните реги- старски табели и прицврстувањето на таблиците на земјодел-ските и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС II	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 401 - III	За резервоарите за течно гориво на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС III	01.10.2012	T, C
ТСВ 401 - IV	За дополнителните тегови на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС IV	01.10.2012	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 401 - V	За уредот за звучно пре- дупредување кај земјоде- лски и шумски трактори	R 28	70/388/ЕЕС	74/151/ЕЕС V	01.10.2012	T, C
ТСВ 401 - VI	За дозволеното ниво на бучава како и за системите за издувните гасови на земјоделските и шумските трактори	R 51	70/157/ЕЕС	74/151/ЕЕС VI	01.10.2012	T, C
ТСВ 402 Точка 1 од Прилогот	За најголемата проекти-рана брзина на земјодел-ски и шумски трактори		---	74/152/ЕЕС Точка 1 од Прилогот	01.10.2012	T, C
ТСВ 402 Точка 2 од Прилогот	За платформите за товар на земјоделските и шумските трактори		---	74/152/ЕЕС Точка 2 од Прилогот	01.10.2012	T, C
ТСВ 403	За ретровизорите на земјоделски и шумски трактори		---	74/346/ЕЕС	01.10.2012	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 404	За видното поле и бриша- чите на ветробранското стакло за земјоделски и шумски трактори	R 71	77/649/ЕЕС	74/347/ЕЕС	01.10.2012	T, C
ТСВ 405	За уредот за управување на земјоделските и на шумските трактори со тркала	R 79	70/311/ЕЕС	75/321/ЕЕС	01.10.2012	T, C
ТСВ 406	За спречување на радио- брановата интерферен-ција предизвикана од земјоделски и шумски возила	R 10	72/245/ЕЕС	75/322/ЕЕС	01.10.2012	T, C
ТСВ 407	За уредите за кочење кај земјоделските и шумски трактори со тркала			76/432/ЕЕС	01.10.2012	T1, T2, T3, T4, C, R, S
ТСВ 109		R 13	71/320/ЕЕС		01.10.2012	T5
ТСВ 408	За патничките седишта за земјоделските и шумските трактори		---	76/763/ЕЕС	01.10.2012	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5

TCB 409	За нивото на бучава забележана од возачите на земјоделски и шумски трактори		---	77/311/EEC	01.10.2012	T, C
TCB 410	За заштитните конструк-ции при превртување на земјоделски и шумски трактори на тркала		---	77/536/EEC	01.10.2012	T1, T4, T5, C
TCB 412	За возачкото седиште на земјоделски и шумски трактори на тркала		---	78/764/EEC	01.10.2012	T, C
TCB 413	За вградување на светло-сни и светлосно сигнал-ни уреди на земјоделски и шумски трактори	R 86	---	78/933/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Долго и соборено светло и сијалиците со вжарено влакно за таквите светла	R 1 R 5 R 8 R 20 R 37	76/761/EEC	79/532/EEC	01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Габаритни светла, пред-ни светла за означување на возилото, задни светла за означување на возилото и стоп светла	R 7 R 87	76/758/EEC	79/532/EEC	01.10.2012 01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Покажувачи на правец	R 6	76/759/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Катадиоптери	R 3	76/757/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Светла за задната регистарска табличка	R 4	76/760/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Предни светла за магла	R 19	76/762/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Задно светло за магла	R 38	77/538/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Светла за возење назад	R 23	77/539/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 414	Паркирно светло	R 77	77/540/EEC	79/532/EEC	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 415	За влечните уреди и одот наназад кај земјоделски и шумски трактори		---	79/533/EEC	01.10.2012	T, C
TCB 416	За заштитната констру-кција при превртување на земјоделски и шумските трактори (статично испитување)		---	79/622/EEC	01.10.2012	T1, T4, T5, C1, C4, C5
TCB 417	За работниот простор, пристапот до возачкиот простор, вратите и про-зорците кај земјоделски и шумски трактори		---	80/720/EEC	01.10.2012	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
TCB 418	За приклучните вратила за земјоделските и шумските трактори и нивната заштита		---	86/297/EEC	01.10.2012	T, C
TCB 419	За назад поставените заштитни конструкции при превртување за земјоделски и шумски трактори со тесен траг		---	86/298/EEC	01.10.2012	T2, T5, C2, C5
TCB 420	За вградување, положба, функционирање и озна-чување на контролите кај земјоделските и шумските трактори		---	86/415/EEC	01.10.2012	T, C
TCB 421	За заштитните конструк-ции при превртување кои се вградени пред возачкото седиште кај земјоделски и шумски трактори со тесен траг		---	87/402/EEC	01.10.2012	T2, T5, C2, C5

TCB 422 - I	За димензиите и влечените маси кај земјоделски и шумски трактори		---	89/173/ЕЕС I	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 422 - II,1	За регулаторот на бројот на вртежи кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,1	01.10.2012	T, C
TCB 422 - II,2	За заштита на погонските состави кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,2	01.10.2012	T, C
TCB 422 - III TCB 145	За застаклувањето на земјоделските и шумските трактори	R 43	92/22/ЕЕС	89/173/ЕЕС III	01.10.2012	T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3, C4 T5, C5
TCB 422 - IV	За механичките приклучни уреди кај земјоделски и шумски трактори		94/20/ЕЕС	89/173/ЕЕС IV	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 422 - V	За плочките на производителот кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС V	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 422 - VI	За управување со сопирачките на влеченото возило од земјоделски и шумски трактори		---	89/173/ЕЕС VI	01.10.2012	T, C, R, S
TCB 423	За мерките кои треба да се преземат против емисијата на гасни и цврсти загадувачи од моторите за погон на земјоделски и шумски трактори		88/77/ЕЕС	2000/25/ЕС	01.10.2012	T, C
TCB 117	За степенот на пренос за возење на назад и за брзиномерот кај моторните возила		---	75/443/ ЕЕС	01.10.2012	T5
TCB 119	За приклучоците на сигурносните појаси кај моторните возила		---	76/115/ ЕЕС	01.10.2012	T1, T2, T3, T5, C1, C2, C3, C5
TCB 131	За сигурносните појаси и системите за задржување на патниците кај моторните возила		---	77/541/ ЕЕС	01.10.2012	T5
TCB 134	За системите за одмрзнување и за одмаглување на застаклените површини кај моторните возила		---	91/226/ ЕЕС	01.10.2012	T5, R
TCB 142	За бочна заштита на возилата (странични штитници)			89/297/ ЕЕС	01.10.2012	T5, R
TCB 147	За уредите за ограничување на брзината или слични вградени системи за ограничување на брзината на возилата од определени категории		---	92/24/ ЕЕС	01.10.2012	T5

3224.

Врз основа на член 11 став (1), алинеја 9 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА
ВОЗИЛАТА

Член 1

Во Правилникот за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/09), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-7953/3
18 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог

ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА
ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

Ред. Бр.	Вид на возило	Категорија	Висина на трошоците во постапките (во денари)	
			Идентификација	Идентификација и оцена на техничката состојба
1.	Моторцикли, мопеди и моторни трицикли	L	855,00	1.710,00
2.	Патнички и лесни товарни возила	M ₁ , N ₁	1.425,00	2.850,00
3.	Минибуси, автобуси, Камioni и тегнаци	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	2.850,00	5.700,00
4.	Приклучни возила со маса до 750 кг	O ₁	855,00	1.710,00
5.	Приклучни возила со маса од 750-3500 кг.	O ₂	1425,00	2850,00
6.	Приклучни возила со маса над 3500 кг	O ₃ , O ₄	2140,00	4280,00
7.	Трактори	T ₁ , T ₂ , T ₃ , и T ₄	800,00	1.500,00
8.	Трактори	T ₅	1.000,00	1.950,00
9.	Приколки чија сума на дозволени оскини оптоварувања не надминува 1500 kg	R ₁	500,00	1.000,00
10.	Приколки чија сума на дозволени оскини оптоварувања не надминува 3500 kg	R ₂	600,00	1.200,00
11.	Приколки чија сума на дозволени оскини оптоварувања надминува над 3500 kg	R ₃ и R ₄	700,00	1.400,00

Во трошоците е пресметан ДДВ од 18%.

3225.

Врз основа на член 11 став (1), алинеја 2 и член 67 став (2) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА

Член 1

Во Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата „Службен весник на Република Македонија” бр. 131/09, 16/10 и 105/10), по членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

(1) За тракторите и тракторските приколки, постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата започнува со поднесување на барање за добивање на Согласност за регистрација.

(2) За изготвување на Согласноста за регистрација овластеното правно лице за водење на постапката користи податоци непосредно од самото возило (тракторот и/или тракторската приколка) како и податоци од производителот обезбедени преку интернет или на друг начин.

(3) Во посебни случаи постапката за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата може да се изведе и да се издаде Согласност за регистрација и кога за возилото не можат да се обезбедат еден или повеќе податоци, но таквите податоци не можат да се однесуваат на: марка, комерцијална ознака на возилото, бројот на шасијата (идентификациониот број), категорија и вид на возилото, број на оски, зафатнина и силина на моторот и бројот на седишта (ознаки на податоците во согласноста за регистрација: D.1; D.3; E; P.1, P.2 i S.1). Во рубриките на Согласноста за регистрација за податоците кои не може да се обезбедат се внесува текст: „Непознато“.

Член 2

Во Прилогот 1 табелата 3 се менува и гласи:

”

Табела 3

1 ТСВ Техничка специфика- ција	2 Содржина на техничката спецификација	3 ЕЦЕ Правил- ник	4 ЕЕЦ Директива (основна) барана	5 За трактори ЕУ директива и прилози – барана	6 Датум на стапување за колоните 3, 4, односно 5		7 Категорија на возилата
					нови	половни	
ТСВ 401 – I	За најголемата доз- волена маса во оптоварена состојба на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС I	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 401 – II	За просторот за пос- тавување на задни-те регистарски таб-лици и прицврсту-вањето на таблиците на земјоделски и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС II	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 401 – III	За резервоарите за течно гориво на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/ЕЕС III	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 401 – IV	За дополнителните тегови на земјодел-ски и шумски трактори		---	74/151/ЕЕС IV	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 401 – V	За уредот за звучно предупредување кај земјоделски и шумс-ки трактори	R 28	70/388/ЕЕС	74/151/ЕЕС V	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 401 – VI	За дозволеното ниво на бучава како и за системите за издув- ните гасови на земјо- делски и шумските трактори	R 51	70/157/ЕЕС	74/151/ЕЕС VI	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 402 Точка 1 од Прилогот	За најголемата проектирана брзина на земјоделските и шумските трактори		---	74/152/ЕЕС Точка 1 од Прилогот	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 402 Точка 2 од Прилогот	За платформите за товар на земјоделски и шумските трактори		---	74/152/ЕЕС Точка 2 од Прилогот	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 403	За ретровизорите на земјоделските и шумските трактори		---	74/346/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 404	За видното поле и брипачите на ветро- бранското стакло за земјоделските и шумските трактори	R 71	77/649/ЕЕС	74/347/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 405	За уредот за управу- вање на земјодел-ски и на шумски трактори со тркала	R 79	70/311/ЕЕС	75/321/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 406	За спречување на ра- диобрановата интер- ференција предизви- кана од земјоделски и шумските возила	R 10	72/245/ЕЕС	75/322/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 407 ТСВ 109	За уредите за коче-ње кај земјоделски и шумски трактори со тркала	R 13	71/320/ЕЕС	76/432/ЕЕС	01.10.2016 01.10.2016	01.10.2016 01.10.2016	T1, T2, T3, T4, C, R, S T5

TCB 408	За патничките седишта за земјоделските и шумските трактори		---	76/763/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
TCB 409	За нивото на бучава забележана од возачите на земјоделски и шумски трактори		---	77/311/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 410	За заштитните конструкции при превртување на земјоделски и шумски трактори на тркала		---	77/536/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T4, T5, C
TCB 411	Емисија на загадувачите од дизел мотори кај земјоделските и шумските трактори	R 96/00	(77/537); 82/890	77/537/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 412	За возачкото седиште на земјоделските и шумски трактори на тркала		---	78/764/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 413	За вградување на светлосни и светло-сно сигнални уреди на земјоделските и шумските трактори	R 86	---	78/933/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 414	Долго и соборено светло и сијалиците со вжарено влакно за таквите светла	R 1 R 5 R 8 R 20 R 37	76/761/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.11.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012	01.11.2013 01.11.2013 01.11.2013 01.11.2013 01.11.2013	T, C, R, S
TCB 414	Габаритни светла, предни светла за означување на возилото, задни светла за означување на возилото и стоп светла	R 7 R 87	76/758/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.11.2013	T, C, R, S
TCB 414	Покажувачи на правец	R 6	76/759/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.11.2013	T, C, R, S
TCB 414	Катадиооптери	R 3	76/757/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.11.2013	T, C, R, S
TCB 414	Светла за задната регистарска табличка	R 4	76/760/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.11.2013	T, C, R, S
TCB 414	Предни светла за магла	R 19	76/762/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 414	Задно светло за магла	R 38	77/538/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 414	Светла за возење назад	R 23	77/539/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 414	Паркирно светло	R 77	77/540/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 415	За влечните уреди и одот наназад кај земјоделските и шумските трактори		---	79/533/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 416	За заштитната конструкција при превртување на земјоделски и шумските трактори (статично испитување)		---	79/622/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T4, T5, C1, C4, C5
TCB 417	За работниот простор, пристапот до возачкиот простор, вратите и прозорците кај земјоделските и шумските трактори		---	80/720/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
TCB 418	За приклучните врати за земјоделските и шумските трактори и нивната заштита		---	86/297/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C

TCB 419	За назад поставени-те заштитни конс-трукции при превр-тување за земјоделс-ки и шумски тракто-ри со тесен траг		---	86/298/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T2, T5, C2, C5
TCB 420	За вградување, поло-жба, функционира-ње и означување на контролите кај зем-јоделски и шумски трактори		---	86/415/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 421	За заштитните кон-струкции при пре-вртување кои се вградени пред воза-чкото седиште кај земјоделски и шумс-ки трактори со тесен траг		---	87/402/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T2, T5, C2, C5
TCB 422 – I	За димензиите и влечените маси кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС I	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422–II,1	За регулаторот на бројот на вртежи кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,1	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 422–II,2	За заштита на погонските состави кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,2	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TSV 422 –III	За застаклувањето на земјоделските и шумските трактори			89/173/ЕЕС III	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3, C4
TCB 145		R 43	92/22/ЕЕС		01.10.2016	01.10.2016	T5, C5
TCB 422 –IV	За механичките приклучни уреди кај земјоделските и шумските трактори		94/20/ЕЕС	89/173/ЕЕС IV	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422 – V	За плочките на производителот кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС V	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422 – VI	За управување со сопирачките на влеченото возило од земјоделски и шумски трактори		---	89/173/ЕЕС VI	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 423	За мерките кои треба да се преземат против емисијата на гасни и цврсти загадувачи од моторите за погон на земјоделски и шумски трактори		88/77/ЕЕС	2000/25/ЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C

Член 3

Одредбите од член 1 на овој правилник ќе се применуваат до 10 октомври 2013 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-7963
18 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

3226.

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило „Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11 и 84/12), во Прилогот II табелата 3 се менува и гласи:

„ТЕХНИЧКИ БАРАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ВОЗИЛАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЕДИНЕЧНО
ОДОБРУВАЊЕ

Табела 3

1	2	3	4	5	6	7	8
ТСВ Техничка специфи- кација	Содржина на техничката спецификација	ЕЦЕ Правил- ник	ЕЕЦ Директива (основна) барана	За трактори ЕУ директива и прилози – барана	Датум на стапување за колоните 3, 4, односно 5		Катего- рија на возилата
					нови	половни	
ТСВ 401 – I	За најголемата доз- волена маса во оптоварена состојба на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/EEC I	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 401 – II	За просторот за пос- тавување на задни-те регистарски таб-лици и прицврсту-вањето на таблиците на земјоделски и шумските трактори		---	74/151/EEC II	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 401 –III	За резервоарите за течно гориво на земјоделските и шумските трактори		---	74/151/EEC III	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 401 –IV	За дополнителните тегови на земјодел-ски и шумски трактори		---	74/151/EEC IV	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 401 –V	За уредот за звучно предупредување кај земјоделски и шумс-ки трактори	R 28	70/388/EEC	74/151/EEC V	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 401 –VI	За дозволеното ниво на бучава како и за системите за издув- ните гасови на земјо- делски и шумските трактори	R 51	70/157/EEC	74/151/EEC VI	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 402 Точка 1 од Прилогот	За најголемата проектирана брзина на земјоделските и шумските трактори		---	74/152/EEC Точка 1 од Прилогот	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 402 Точка 2 од Прилогот	За платформите за товар на земјоделски и шумските трактори		---	74/152/EEC Точка 2 од Прилогот	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 403	За ретровизорите на земјоделските и шумските трактори		---	74/346/EEC	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T4, T5, C1, C2, C4.1, C5
ТСВ 404	За видното поле и бришачите на ветро- бранското стакло за земјоделските и шумските трактори	R 71	77/649/EEC	74/347/EEC	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 405	За уредот за управу- вање на земјодел-ски и на шумски трактори со тркала	R 79	70/311/EEC	75/321/EEC	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 406	За спречување на ра- диобрановата интер- ференција предизви- кана од земјоделски и шумските возила	R 10	72/245/EEC	75/322/EEC	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 407	За уредите за коче-ње кај земјоделски и шумски трактори со тркала			76/432/EEC	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T3, T4, C, R, S
ТСВ 109		R 13	71/320/EEC		01.10.2016	01.10.2016	T5

ТСВ 408	За патничките седишта за земјоделските и шумските трактори		---	76/763/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
ТСВ 409	За нивото на бучава забележана од возачите на земјоделски и шумски трактори		---	77/311/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 410	За заштитните конструкции при превртување на земјоделски и шумски трактори на тркала		---	77/536/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T4, T5, C
ТСВ 411	Емисија на загадувачите од дизел мотори кај земјоделските и шумските трактори	R 96/00	(77/537); 82/890	77/537/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 412	За возачкото седиште на земјоделските и шумски трактори на тркала		---	78/764/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 413	За вградување на светлосни и светло-сно сигнални уреди на земјоделските и шумските трактори	R 86	---	78/933/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 414	Долго и соборено светло и сијалиците со вжарено влакно за таквите светла	R 1 R 5 R 8 R 20 R 37	76/761/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012	01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 414	Габаритни светла, предни светла за означување на возилото, задни светла за означување на возилото и стоп светла	R 7 R 87	76/758/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 414	Покажувачи на правец	R 6	76/759/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 414	Катадиоптери	R 3	76/757/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 414	Светла за задната регистарска табличка	R 4	76/760/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2012	01.10.2012	T, C, R, S
ТСВ 414	Предни светла за магла	R 19	76/762/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 414	Задно светло за магла	R 38	77/538/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 414	Светла за возење назад	R 23	77/539/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 414	Паркирно светло	R 77	77/540/ЕЕС	79/532/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
ТСВ 415	За влечните уреди и одот наназад кај земјоделските и шумските трактори		---	79/533/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
ТСВ 416	За заштитната конструкција при превртување на земјоделски и шумските трактори (статично испитување)		---	79/622/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T4, T5, C1, C4, C5
ТСВ 417	За работниот простор, пристапот до возачкиот простор, вратите и прозорците кај земјоделските и шумските трактори		---	80/720/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T1, T3, T4, T5, C1, C3, C4, C5
ТСВ 418	За приклучните врати за земјоделските и шумските трактори и нивната заштита		---	86/297/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C

TCB 419	За назад поставени-те заштитни конструкции при превртување за земјоделски и шумски трактори со тесен траг		---	86/298/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T2, T5, C2, C5
TCB 420	За вградување, положба, функционирање и означување на контролите кај земјоделски и шумски трактори		---	86/415/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 421	За заштитните конструкции при превртување кои се вградени пред возачкото седиште кај земјоделски и шумски трактори со тесен траг		---	87/402/ЕЕС	01.10.2016	01.10.2016	T2, T5, C2, C5
TCB 422 – I	За димензиите и влечните маси кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС I	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422–II,1	За регулаторот на бројот на вртежи кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,1	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TCB 422–II,2	За заштитата на погонските состави кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС II,2	01.10.2016	01.10.2016	T, C
TSV 422 –III	За застаклувањето на земјоделските и шумските трактори			89/173/ЕЕС III	01.10.2016	01.10.2016	T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3, C4
TCB 145		R 43	92/22/ЕЕС		01.10.2016	01.10.2016	T5, C5
TCB 422 –IV	За механичките приклучни уреди кај земјоделските и шумските трактори		94/20/ЕЕС	89/173/ЕЕС IV	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422 – V	За плочките на производителот кај земјоделските и шумските трактори		---	89/173/ЕЕС V	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 422 – VI	За управување со сопирачките на влеченото возило од земјоделски и шумски трактори		---	89/173/ЕЕС VI	01.10.2016	01.10.2016	T, C, R, S
TCB 423	За мерките кои треба да се преземат против емисијата на гасни и цврсти загадувачи од моторите за погон на земјоделски и шумски трактори		88/77/ЕЕС	2000/25/ЕС	01.10.2016	01.10.2016	T, C

“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-7964
18 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3227.

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за Губриња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и принципите за работа на Стручниот совет од областа на агрохемијата, педологијата и физиологијата на растенија.

Член 2

- (1) Стручниот совет работи и одлучува на седници.
- (2) Стручниот совет на првата седница носи деловник за работа на советот.
- (3) Стручниот совет работи во присуство на мнозинство од именуваните членови.

Член 3

- (1) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во седиштето на Фитосанитарната управа најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе пати.
- (2) Административно-техничките работи за потребите на Стручниот совет ги врши Фитосанитарната управа.

Член 4

- (1) Стручниот совет дава извештај за работата по потреба и на барање на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а најмалку еднаш годишно на крај од годината со предлог-мерки за спречување на одредени последици.
- (2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува со предлог-мерките кои се внесени во извештајот на Стручниот совет има право да даде издвоено мислење со образложение кон извештајот.
- (3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот совет е составен дел од извештајот.

Член 5

Извештајот на Стручниот совет го потпишува председателот на Стручниот совет.

Член 6

Стручниот совет предлог мерките и извештаите ги доставува преку Фитосанитарната управа до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-687/5
15 октомври 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

3228.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09 и 147/09, 115/10 и 26/11) во член 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Свидетелството за завршено четврто до деветто одделение на првата страна содржи грб и име на Република Македонија, име и место на основното училиште, општина, број на главната книга и година, назив: „СВИДЕТЕЛСТВО за успехот во _____ одделение“, личните податоци за ученикот, постигнатиот успех од задолжителните и од изборните наставни предмети. Втората страна содржи податоци за оценката за поведение, оправдани и неоправдани изостаноци на ученикот, завршено одделение и постигнат општ успех, место на издавањето на свидетелството, датум, деловоден број на издавање на свидетелството и резултати од екстерно проверување по наставни предмети, потпис на раководителот на паралелката и на директорот и место за печат на основното училиште, бројот и датумот на актот со кој е верифицирано основното училиште, како и издавач“.

Член 2

Во членот 5 во став 2 зборовите: „темно сина“ се заменуваат со зборот „црвена“.

Член 3

Образецот број 10 се заменува со нов Образец број 10 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7896/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Панче Кралев, с.р.**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

_____ (име на основното училиште и место)

_____ Главна книга бр. _____/20__ година

_____ (општина)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

за успехот во _____ одделение
(со римски број и со букви)

 (име и презиме на ученикот/ученичката)
 син/ќерка на _____ роден/а на _____ година

 (име на родителот/старателот)
 во _____ општина _____
 држава _____ државјанство _____
 во учебната 20____/20____ година по _____ пат учеше во _____

 (со букви) (со римски број и со букви)

Одделение на основното училиште и го постигна следниот успех:

Задолжителни наставни предмети

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Изборни наставни предмети

Поведение _____ Изостаноци: оправдани _____ неоправдани _____

Според постигнатиот успех ученикот/ученичката заврши _____ одделение на
(со римски број и со букви)
основното училиште со _____.(општ успех)
Во _____, _____ 20 _____ година Дел.бр. _____
(место) (датум)

Резултати од екстерното проверување

Наставни предмети

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Раководител на паралелката

М.П.

Директор

Училиштето е верифицирано со акт број _____ од _____ година на
Министерство за образование и наука

Издавач

3229.

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12) и член 21 став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08 и 148/09), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09, 147/09, 115/10 и 26/11) во член 12 ставот 1 се менува и гласи:

„Свидетелството за завршена година на средно образование на првата страна содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, општина/град Скопје, број на главната книга и година, назив: „СВИДЕТЕЛСТВО за завршена ____ година“, личните податоци за ученикот, наставни предмети и постигнат успех. Втората страна содржи податоци за поведение, изостаноци на ученикот, година и вид на образование, подрачје/струка/насока, образовен профил, општ успех на ученикот, датум и место на издавањето на свидетелството, деловоден број, резултати од екстерното проверување, наставни предмети, потпис на раководителот на паралелката и на директорот и бројот и датумот на издавањето на актот со кој е верифицирано средното образование во училиштето, како и издавач“.

Член 2

Образец број 17 се заменува со нов Образец број 17 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7896/2

16 октомври 2012 година

Скопје

Министер,

м-р **Панче Кралев**, с.р.

Образец број 17



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(име на училиштето за средно образование)

Во _____
(Општина/Град Скопје)

Главна книга бр. _____/20____ година

СВИДЕТЕЛСТВО

за завршена _____ година
(со римски број и со букви)

(име и презиме на ученикот/ученичката)

син/ќерка на _____ роден/а на _____ година

(име на родителот/старателот)

во _____ општина _____

држава _____ државјанство _____

во учебната 20____/20____ година по _____ пат учеше во _____

(со букви)

(со римски број и со букви)

година и го постигна следниот успех:

Наставни предмети:

Успех

Поведение _____

Изостаноци оправдани _____
неоправдани _____Според постигнатиот успех ученикот/ченичката заврши _____ година
(со римски број и со букви)_____, _____
(вид на образование) (подрачје/струка/насока)
со општ успех _____
(образовен профил)Во _____, _____ 20 _____ година Дел.бр. _____
(место) (датум)

Резултати од екстерното проверување

Наставни предмети

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Раководител на паралелката

М.П.

Директор

Училиштето е верифицирано со акт број _____ од _____ година на
Министерство за образование и наука (датум)

Издавач

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3230.

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92 /07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)*

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените од ризици поврзани со изложување на физички агенси (вештачко оптичко зрачење).

(2) Овој правилник се однесува на ризикот по безбедноста и здравјето на вработените од негативните ефекти врз очите и кожата предизвикани од изложеност на вештачко оптичко зрачење.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. „оптичко зрачење” е секое електромагнетно зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 100 nm и 1 mm, и тоа:

- „ултравиолетово зрачење” е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 100 nm и 400 nm. Ултравиолетовото подрачје е поделено на УВА (UVA) (315-400 nm), УВБ (UVB) (280-315 nm) и УВЦ (UVC) (100-280 nm);

- „видливо зрачење” е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 380 nm и 780 nm;

- „инфрацрвено зрачење”, е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 780 nm и 1 mm. Областа на инфрацрвено зрачење е поделено на ИРА (IRA) (780-1400 nm), ИРБ (IRB) (1400-3000 nm) и ИРЦ (IRC) (300 nm – 1 mm);

2. „ласер” (засилување на светлината со стимулирана емисија на зрачење) е секој уред кој може да биде произведен да создава и шири електромагнетно зрачење во подрачје на бранови должини на оптичко зрачење првенствено преку процес на контролирана стимулирана емисија;

3. „ласерско зрачење” е оптичко зрачење од ласер;

4. „некохерентно зрачење” е секое оптичко зрачење различно од ласерското зрачење;

5. „гранични вредности на изложеност” се граници на изложеност на оптичко зрачење кои се базираат директно на утврдените влијанија врз здравјето и биолошките согледувања;

6. „ирадијација (E)” или густина на моќност” е влезна моќност на изворот на зрачење по единица површина на врз површина изразена во вати на квадратен метар ($W m^{-2}$);

7. „изложеност на извор на зрачење (H)” е интегрално време на зрачење, изразено во џули на квадратен метар ($J m^{-2}$);

8. „зрачење (L)” е светлински флуks или излезна моќност по единица по просторен агол по единица површина, изразен во вати на квадратен метар постерадијан ($W m^{-2} sr^{-1}$);

9. „ниво” е комбинација на ирадијација, изложеност на зрачење и на зрачење на кое е изложен вработениот.

Член 3

(1) Граничните вредности на изложеност за некохерентно зрачење, различно од она што го емитуваат природни извори на оптичко зрачење, се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Граничните вредности на изложеност за ласерско зрачење се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Од страна на работодавачот, во согласност со прописите од областа на безбедност и здравје при работа се врши проценка и по потреба мерење и/или пресметка на нивото на изложеност на оптичко зрачење на кое може да бидат изложени вработените, за да се идентификуваат и да се спроведат мерките за ограничување на изложеноста до прифатливо ниво.

(2) Мерките што се применуваат во проценката, мерењата и/или пресметките се вршат со примена на научни/стручни методи, во согласност со современите достигнувања.

(3) Проценката, мерењето и/или пресметките од став 1 на овој член се вршат од страна на стручни лица, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

(4) Податоците добиени од проценката, вклучувајќи ги и оние добиени од мерењата или пресметките на нивото на изложеност од став 1 на овој член се чуваат согласно прописите за евиденција од областа на безбедност и здравје при работа.

Член 5

(1) При вршење на проценка на ризик, особено се внимава на:

а) нивото, областа на брановите должини и на времетраењето на изложеност на вештачки извори на оптичко зрачење;

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2006/25/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2006 година за минимални барања за здравје и безбедност во однос на изложеност на работниците на ризици што произлегуваат од физички агенси (вештачко оптичко зрачење) (19 поединечна Директива во рамките на значењето на член 16(1) од Директивата 89/391/EEЗ) CELEX бр. 32006L0025

б) граничните вредности на изложеност од член 3 од овој правилник;

в) влијанијата кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на вработените кои припаѓаат на особено чувствителни ризични групи;

г) влијанијата врз безбедноста и здравјето на вработените кои се резултат на заемно дејствување на оптичкото зрачење и фотосензитивните хемиски супстанции на работното место;

д) директните влијанија, како што се времено ослепување, експлозија или пожар;

ѓ) постоењето опрема за замена дизајнирана за намалување на нивото на изложеност на вештачко оптичко зрачење;

е) соодветните информации добиени од следење на здравјето, вклучувајќи и објавени информации, колку што е можно повеќе;

ж) постоењето на повеќе извори на изложеност на вештачко оптичко зрачење;

з) класификацијата применета за ласери, како што е дефинирана во согласност со важечките стандарди донесени од Меѓународната електротехничка комисија (ИЕЦ) и, во однос на вештачките извори кои можат да предизвикаат оштетувања слични на оштетувањата од ласери од класа 3Б или 4, сличните класификации и

и) информациите добиени од производителите на извори на оптичко зрачење и придружна работна опрема во согласност со важечките прописи од областа на безбедност и здравје при работа.

Член 6

(1) Ако процената на ризикот од член 4 од овој правилник укажува на каква било можност граничните вредности на изложеност да бидат надминати, од страна на работодавачот се планира и спроведува план кој опфаќа технички и/или организациски мерки наменети за спречување на изложеност на прекумерни гранични вредности, земајќи ги предвид особено:

а) другите работни методи кои го намалуваат ризикот од оптичко зрачење;

б) изборот на опрема која емитува помало оптичко зрачење, земајќи ја предвид работата што треба да се изврши;

в) техничките мерки за намалување на емисијата на оптичкото зрачење вклучувајќи, каде што е потребно, употреба на механички блокади, заштитни прегради или слични механизми за заштита на здравјето;

г.) соодветните програми за одржување на системите на работна опрема, работните места и работните средини;

д) планот и шемата на работните места и на работните средини;

ѓ) ограничувањата на времетраењето и на нивото на изложеност;

е) достапноста на соодветна лична заштитна опрема и

ж) упатствата на производителот на опрема кога таа е опфатена со важечките прописи од областа на безбедност и здравје при работа.

(2) Врз основа на извршената процената на ризик, работните места каде што вработените можат да бидат изложени на оптичко зрачење од вештачки извори на нивоа кои ги надминуваат граничните вредности на изложеност, се означуваат со соодветни знаци во согласност со прописите за знаци од областа на безбедност и здравје при работа. Пристапот во означените области треба да се ограничи кога тоа технички е возможно и кога постои ризик граничните вредности на изложеност да бидат надминати.

(3) Вработените не треба да се изложени на вештачко оптичко зрачење кое ги надминува граничните вредности на изложеност. Во спротивно, од страна на работодавачот се преземаат итни мерки за намалување на изложеноста под граничните вредности, идентификувајќи ги причините за надминување на граничната вредност и соодветно приспособувајќи ги заштитните и превентивните мерки за спречување на повторно надминување на граничната вредност на изложување.

Член 7

Од страна на работодавачот се обезбедуваат неопходните информации и обука на вработените кои се изложени на ризици од вештачко оптичко зрачење при работа или нивните претставници, а кои се однесуваат на резултатите од процената на ризикот од член 4 од овој правилник, и тоа:

а) мерките преземени за спроведување на овој правилник;

б) граничните вредности на изложеност и потенцијални ризици;

в) резултатите од проценката на ризик, мерењата и/или пресметките на нивото на изложеност на вештачко оптичко зрачење извршени согласно член 4 од овој правилник, заедно со објаснување за нивната важност и потенцијалните ризици;

г) начинот на откривање на негативните влијанија врз здравјето и како да се пријават;

д) околностите во кои вработените имаат право на следење на здравствената состојба;

ѓ) безбедните работни практики за минимизирање на ризикот од изложеност и

е) правилното користење на соодветна лична заштитна опрема.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-6573/1

15 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр. 1

Некохерентно оптичко зрачење

Биофизички важните вредности на изложеност на оптичко зрачење може да се утврдат со долу дадените формули. Формулите што треба да се користат зависат од интервалот на бранови должини (или фреквенции) на зрачењето емитирано од страна на изворот и резултатите треба да се споредуваат со соодветните гранични вредности за изложеност наведени во Табела 1.1. За даден извор на оптичко зрачење може да бидат релевантни повеќе од една вредност на изложеност и соодветна граница за изложеност.

Нумерирањето од (а) до (љ) се однесува на соодветните редови во Табела 1.1.

(а)
$$H_{\text{eff}} = \int_0^t \int_{\lambda=180 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda \cdot dt$$
 (H_{eff} е релевантно само во подрачје од 180 nm до 400 nm)

(б)
$$H_{\text{UVA}} = \int_0^t \int_{\lambda=315 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt$$
 (H_{UVA} е релевантно само во подрачје од 315 nm до 400 nm)

(в), (г)
$$L_B = \int_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda$$
 (L_B е релевантно само во подрачје од 300 nm до 700 nm)

(д), (ѓ)
$$E_B = \int_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda$$
 (E_B е релевантно само во подрачје од 300 nm до 700 nm)

од (е)
до (ј)
$$L_R = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda}(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda$$
 (За соодветните вредности на λ_1 и λ_2 види Табела 1.1)

(к), (л)
$$E_{\text{IR}}$$
 е релевантно само во подрачје од 780 nm до 3000 nm

$$E_{IR} = \int_{\lambda=780nm}^{\lambda=3000nm} E_{\lambda}(\lambda) \cdot d\lambda$$

(љ)

$$H_{skin} = \int_0^t \int_{\lambda=380nm}^{\lambda=3000nm} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt$$

(H_{skin} е релевантно само во подрачје од 380 nm до 3000 nm)

Горенаведените формули може да се заменат со следниве изрази и со користење дискретни вредности, како што се утврдени во следниве табели:

$$(a) \quad E_{eff} = \sum_{\lambda=180nm}^{\lambda=400nm} E_{\lambda} \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$\text{и } E_{eff} = E_{eff} \cdot \Delta t$$

$$(б) \quad E_{UVA} = \sum_{\lambda=315nm}^{\lambda=400nm} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda$$

$$\text{и } H_{UVA} = E_{UVA} \cdot \Delta t$$

$$(в), (г) \quad L_B = \sum_{\lambda=300nm}^{\lambda=700nm} L_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$(д), (ѓ) \quad E_B = \sum_{\lambda=300nm}^{\lambda=700nm} E_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$\text{од (е) до (ј)} \quad L_R = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda} \cdot L(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

(За соодветните вредности на λ_1 и λ_2 види Табела 1.1)

$$(к), (л) \quad E_{IR} = \sum_{\lambda=780nm}^{\lambda=3000nm} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda$$

$$(љ) \quad E_{skin} = \sum_{\lambda=380nm}^{\lambda=3000nm} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda$$

$$\text{и } H_{skin} = E_{skin} \cdot \Delta t$$

Забелешки:

$E_{\lambda}(\lambda, t), E_{\lambda}$ *спектрална осветленост (ирадијација) или спектрална густина на моќност-моќност на зрачење (со определен фреквентен интервал) што паѓа на површина со единечна плоштина, изразена во ват на квадратен метар на*

	нанометар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{nm}^{-1}$]; вредностите на $E_{\lambda}(\lambda, t)$ и E_{λ} се добиваат од мерења или можат да бидат дадени од производителот на опремата;
E_{eff}	<i>ефективна осветленост (ирадијација) (UV подрачје)</i> : пресметана осветленост во UV-подрачје на бранови должини од 180 nm до 400 nm, модифицирана со спектралниот тежински фактор $S(\lambda)$, и изразена во ват на квадратен метар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$];
H	<i>изложеност на зрачење</i> : временски интеграл на осветленост (ирадијација), се изразува во џул на квадратен метар ($\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$);
H_{eff}	<i>ефективна изложеност на зрачење</i> : изложеност на зрачење модифицирана со спектралниот тежински фактор $S(\lambda)$, и изразена во џул на квадратен метар [$\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$];
E_{UVA}	<i>вкупна осветленост (UVA)</i> : пресметана осветленост во UVA-подрачје на бранови должини од 315 nm до 400 nm, изразена во ват на квадратен метар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$];
H_{UVA}	<i>изложеност на зрачење</i> : временски и спектрален интеграл или сумарна осветленост со зрачење од UVA-подрачје на бранови должини од 315 nm до 400 nm, изразена во џул на квадратен метар [$\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$];
$S(\lambda)$	<i>Спектрален тежински фактор</i> кој ја зема предвид зависноста на здравствените ефекти на очите и кожата поради UV зрачењето, од брановата должина (Табела 1.2) [без димензии];
$t, \Delta t$	<i>Време, времетраење на изложеност</i> , изразено во секунди [s];
λ	<i>бранова должина</i> , изразена во нанометри [nm];
$\Delta \lambda$	<i>Спектрален интервал или подрачје на бранови должини</i> кои се пресметуваат или мерат; се изразува во нанометри [nm];
$L_{\lambda}(\lambda), L_{\lambda}$	<i>спектрално зрачење на изворот</i> изразено во ват на квадратен метар настерадијан на нанометар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{nm}^{-1}$];
$R(\lambda)$	<i>Спектрален тежински фактор</i> кој ја зема предвид зависноста на термичката повреда на очите предизвикана од видливо и IRA зрачење, од брановата должина (Табела 1.3) [без димензии];
L_R	<i>ефективно зрачење (термичка повреда)</i> : пресметано зрачење модифицирано со спектралниот тежински фактор $R(\lambda)$, изразено во ват на квадратен метар настерадијан [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$];
$B(\lambda)$	<i>Спектрален тежински фактор</i> кој ја зема предвид зависноста на фотохемиските повреди на очите предизвикани со зрачење од сина светлина, од брановата должина на светлината (Табела 1.3) [без димензии];
L_B	<i>ефективно зрачење (сина светлина)</i> : пресметано зрачење модифицирано со спектралниот тежински фактор $B(\lambda)$, изразено во ват на квадратен метар настерадијан [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$];

	$^2 \cdot \text{sr}^{-1}$];
E_B	ефективна осветленост (сина светлина): пресметана осветленост модифицирана со тежинскиот спектрален фактор $B(\lambda)$, и изразена во ват на квадратен метар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$];;
E_{IR}	вкупна осветленост (термална повреда): пресметана осветленост во подрачје на инфрацрвени бранови должини од 780 nm до 3000 nm, изразена во ват на квадратен метар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$];
E_{skin}	Вкупна осветленост (видлива светлина, IRA и IRB): пресметана осветленост во подрачје на видлива и инфрацрвена област со бранови должини од 380 nm до 3000 nm, изразена во ват на квадратен метар [$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$];
H_{skin}	изложеност на зрачење: временски и спектрален интеграл или сумарна осветленост со видлива и инфрацрвена светлина со бранови должини од 380 nm до 3000 nm, изразена во џул на квадратен метар ($\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$);
α	Апертурен или ограничувачки агол наспроти изворот-аголот зафатен, ограничен со димензиите на привиден извор и со теме во точка од просторот од каде се гледа изворот; се изразува во милирадијани (mrad). Привиден извор е реален или виртуелен објект кој формира најмала можна слика на ретината (мрежницата).

Овој параметар се употребува во заштита од оптичко зрачење за да го карактеризира најлошиот случај, т.е. најмалата можна големина на ликот што се формира на мрежницата, за даден извор и дадена положба на окото во однос на изворот.

Табела 1.1

Гранични вредности на изложеност за некохерентно оптичко зрачење

Индекс	Бранова должина (nm)	Гранична вредност на изложеност	Единици	Коментар	Дел од телото	Опасност
a.	180-400 (UVA, UVB и UVC)	$H_{\text{eff}} = 30$ Дневна вредност 8 часа	$[\text{J} \cdot \text{m}^{-2}]$		Рожница конјуктива леќа кожа	фотокератит ис конјуктивитис катарактогенеза еритема

						еластоза
						карцином на кожа
б.	315-400 (UVA)	$H_{eff} = 10^4$ Дневна вредност 8 часа	$[J \cdot m^{-2}]$		очна леќа	катарактогене за
в.	300-700 (Сина светлина) види забелешка 1	$L_B = \frac{10^6}{t}$ за $t \leq 10000$ s	$L_B: [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$ $t: [секунди]$	за $\alpha \geq 11$ mrad	очна мрежница	фоторетинит ис
г.	300-700 (Сина светлина) види забелешка 1	$L_B = 100$ за $t > 10000$ s	$[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$			
д.	300-700 (Сина светлина) види забелешка 1	$E_B = \frac{100}{t}$ за $t \leq 10000$ s	$E_B: [W \cdot m^{-2}]$ $t: [секунди]$	за $\alpha < 11$ mrad види забелешка 2		
ѓ.	300-700 (Сина светлина) види забелешка 1	$E_B = 0,01$ $T > 10\ 000$ s	$[W \cdot m^{-2}]$			
е.	380-1400 (Видлива и IRA)	$L_R = \frac{2,8 \cdot 10^7}{C_\alpha}$ за $t > 10$ s	$[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$	$C_\alpha = 1,7$ за $\alpha \leq 1,7$ mrad $C_\alpha = \alpha$ за $1,7 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_\alpha = 100$ за $\alpha > 100$ mrad $\lambda_1 = 380; \lambda_2 = 1400$	очна мрежница	изгореници на мрежницата
ж.	380-1400 (Видлива и IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0,25}}$ за $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	$L_R: [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$ $t: [секунди]$			
з.	380-1400 (Видлива и IRA)	$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_\alpha}$ за $t < 10 \mu s$	$[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$			
с.	780-1400 (IRA)	$L_R = \frac{6 \cdot 10^6}{C_\alpha}$ за $t > 10$ s	$[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$	$C_\alpha = 11$ за $\alpha \leq 11$ mrad $C_\alpha = \alpha$ за $11 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_\alpha = 100$ за $\alpha > 100$ mrad	очна мрежница	изгореници на мрежница
и.	780-1400 (IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0,25}}$ за $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	$L_R: [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$ $t: [секунди]$			

ј.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_\alpha}$ за $t < 10 \mu s$	$[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$	(мерење на видно поле: 11 mrad) $\lambda_1 = 780; \lambda_2 = 1$ 400		
к.	780-3000 (IRA and IRB)	$E_{IR} = 18000 t_{0,75}$ за $t \leq 1000$ s	$E: [W \cdot m^{-2}]$ $t: [секунди]$		леќа на рожница	изгореница на рожницата рактогенеза
л.	780-3000 (IRA и IRB)	$E_{IR} = 100$ за $t > 1000$ s	$[W \cdot m^{-2}]$			
љ.	380-3000 (Видлива, IRA и IRB)	$H_{skin} = 20$ $000 t_{0,25}$ за $t < 10$ s	$H: [J \cdot m^{-2}]$ $t: [секунди]$		кожа	изгореници

Забелешка 1: Интервалот на бранови должини од 300 nm до 700 nm опфаќа делови од UVB, сите UVA зрачења и најголемиот дел од видливата светлина; меѓутоа, опасноста што се поврзува со овие бранови должини обично се нарекува опасност од „сина светлина“. Сината светлина го опфаќа само подрачјето на бранови должини приближно од 400 nm до 490 nm.

Забелешка 2: За сигурно поставување на многу мали извори со **аголна апертура** $< 11 \text{ mrad}$, L_B може да се конвертира во E_B . Ова обично се применува само за офталмолошки инструменти или за стабилизирано око за време на анестезија. Максималното „време на фокусиран (вкочанет) поглед“ се добива со: $t_{max} = 100/E_B$ каде E_B е изразено во $W \cdot m^{-2}$. Поради движење на окото за време на вообичаените визуални задачи, времето не надминува 100 s.

Табела 1.2

S (λ) [без димензии], од 180 nm до 400 nm

λ во nm	S (λ)	λ во nm	S (λ)	λ во nm	S (λ)	λ во nm	S (λ)	λ во nm	S (λ)
180	0,0120	228	0,1737	276	0,9434	324	0,000520	372	0,000086
181	0,0126	229	0,1819	277	0,9272	325	0,000500	373	0,000083
182	0,0132	230	0,1900	278	0,9112	326	0,000479	374	0,000080
183	0,0138	231	0,1995	279	0,8954	327	0,000459	375	0,000077
184	0,0144	232	0,2089	280	0,8800	328	0,000440	376	0,000074
185	0,0151	233	0,2188	281	0,8568	329	0,000425	377	0,000072
186	0,0158	234	0,2292	282	0,8342	330	0,000410	378	0,000069
187	0,0166	235	0,2400	283	0,8122	331	0,000396	379	0,000066
188	0,0173	236	0,2510	284	0,7908	332	0,000383	380	0,000064

189	0,0181	237	0,2624	285	0,7700	333	0,000370	381	0,000062
190	0,0190	238	0,2744	286	0,7420	334	0,000355	382	0,000059
191	0,0199	239	0,2869	287	0,7151	335	0,000340	383	0,000057
192	0,0208	240	0,3000	288	0,6891	336	0,000327	384	0,000055
193	0,0218	241	0,3111	289	0,6641	337	0,000315	385	0,000053
194	0,0228	242	0,3227	290	0,6400	338	0,000303	386	0,000051
195	0,0239	243	0,3347	291	0,6186	339	0,000291	387	0,000049
196	0,0250	244	0,3471	292	0,5980	340	0,000280	388	0,000047
197	0,0262	245	0,3600	293	0,5780	341	0,000271	389	0,000046
198	0,0274	246	0,3730	294	0,5587	342	0,000263	390	0,000044
199	0,0287	247	0,3865	295	0,5400	343	0,000255	391	0,000042
200	0,0300	248	0,4005	296	0,4984	344	0,000248	392	0,000041
201	0,0334	249	0,4150	297	0,4600	345	0,000240	393	0,000039
202	0,0371	250	0,4300	298	0,3989	346	0,000231	394	0,000037
203	0,0412	251	0,4465	299	0,3459	347	0,000223	395	0,000036
204	0,0459	252	0,4637	300	0,3000	348	0,000215	396	0,000035
205	0,0510	253	0,4815	301	0,2210	349	0,000207	397	0,000033
206	0,0551	254	0,5000	302	0,1629	350	0,000200	398	0,000032
207	0,0595	255	0,5200	303	0,1200	351	0,000191	399	0,000031
208	0,0643	256	0,5437	304	0,0849	352	0,000183	400	0,000030
209	0,0694	257	0,5685	305	0,0600	353	0,000175		
210	0,0750	258	0,5945	306	0,0454	354	0,000167		
211	0,0786	259	0,6216	307	0,0344	355	0,000160		
212	0,0824	260	0,6500	308	0,0260	356	0,000153		
213	0,0864	261	0,6792	309	0,0197	357	0,000147		
214	0,0906	262	0,7098	310	0,0150	358	0,000141		
215	0,0950	263	0,7417	311	0,0111	359	0,000136		
216	0,0995	264	0,7751	312	0,0081	360	0,000130		
217	0,1043	265	0,8100	313	0,0060	361	0,000126		
218	0,1093	266	0,8449	314	0,0042	362	0,000122		
219	0,1145	267	0,8812	315	0,0030	363	0,000118		
220	0,1200	268	0,9192	316	0,0024	364	0,000114		
221	0,1257	269	0,9587	317	0,0020	365	0,000110		
222	0,1316	270	1,0000	318	0,0016	366	0,000106		
223	0,1378	271	0,9919	319	0,0012	367	0,000103		
224	0,1444	272	0,9838	320	0,0010	368	0,000099		
225	0,1500	273	0,9758	321	0,000819	369	0,000096		
226	0,1583	274	0,9679	322	0,000670	370	0,000093		
227	0,1658	275	0,9600	323	0,000540	371	0,000090		

Табела 1.3

B (λ), R (λ) [без димензии], од 380 nm до 1400 nm

λ во nm	B (λ)	R (λ)
300 ≤ λ < 380	0,01	—
380	0,01	0,1
385	0,013	0,13
390	0,025	0,25
395	0,05	0,5
400	0,1	1
405	0,2	2
410	0,4	4
415	0,8	8
420	0,9	9
425	0,95	9,5
430	0,98	9,8
435	1	10
440	1	10
445	0,97	9,7
450	0,94	9,4
455	0,9	9

460	0,8	8
465	0,7	7
470	0,62	6,2
475	0,55	5,5
480	0,45	4,5
485	0,32	3,2
490	0,22	2,2
495	0,16	1,6
500	0,1	1
$500 < \lambda \leq 600$	$10^{0,02 \cdot (450 - \lambda)}$	1
$600 < \lambda \leq 700$	0,001	1
$700 < \lambda \leq 1050$	—	$10^{0,002 \cdot (700 - \lambda)}$
$1\ 050 < \lambda \leq 1150$	—	0,2
$1150 < \lambda \leq 1200$	—	$0,2 \cdot 10^{0,02 \cdot (1\ 150 - \lambda)}$
$1\ 200 < \lambda \leq 1\ 400$	—	0,02

Прилог бр.2

Ласерско оптичко зрачење

Биофизички важните вредности на изложеност на оптичко зрачење може да се утврдат со долу дадените формули. Формулите што треба да се користат зависат од брановата должина и од времетраењето на зрачење емитувано од страна на изворот и резултатите треба да се споредуваат со соодветните гранични вредности за изложеност наведени во табелите од 2.2 до 2.4. За даден извор на ласерско оптичко зрачење може да бидат релевантни повеќе од една вредност на изложеност и соодветна граница за изложеност.

Коефициентите што се користат како инструменти за пресметување во табелите од 2.2 до 2.4 се наведени во Табела 2.5, додека корекциите при повторено изложување се наведени во Табела 2.6.

$$E = \frac{dP}{dA} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$$

$$H = \int_0^t E(t) \cdot dt \text{ [Jm}^{-2}\text{]}$$

Забелешки:

dP	моќност изразена во вати [W];
dA	площина на површина изразена во квадратни метри [m ²];
$E(t)$, E	осветленост (ирадијација) или густина на моќност: моќност на зрачење што паѓа на површина со единечна плошина. Се мери во ват на квадратен метар [W · m ⁻²]; вредностите $E(t)$, E се добиваат од мерења или можат да бидат дадени од производителот на опрема;
H	изложеност на зрачење: временски интеграл на осветленост (ирадијација); се изразува во џули на квадратен метар [J · m ⁻²];
t	времетраење на изложеност, изразено во секунди [s];
λ	бранова должина, изразена во нанометри

	[nm];
γ	ограничувачки конусен агол на измерено видно поле; се изразува во милирадијани [mrad];
γ_m	Измерено видно поле, изразен во милирадијани [mrad];
α	Апертурен или ограничувачки агол наспроти извор; се изразува во милирадијани [mrad]; ограничувачки отвор: кружна површина по која се усреднуваат осветленоста и изложеноста на изворот на зрачење
G	Интегрирано зрачење (сјајност, луминација): интеграл на зрачење во определено време на експозиција (изложеност), претставено како енергија што се емитира од единечна плоштина на емитирачката површина и во единечен просторен агол. Се мери во џул на квадратен метар настерадијан [$J \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$].

Табела 2.1

Опасности од зрачење

Бранова должина [nm] λ	Спектрално (фреквентно) подрачје на зрачење	Орган што е под влијание	Опасност	Табела со гранична вредност на изложеност
180 до 400	UV	Очи	фотохемиско оштетување и термичко оштетување	2.2, 2.3
180 до 400	UV	Кожа	еритема	2.4
400 до 700	Видлива	Очи	оштетување на мрежницата	2.2
400 до 600	Видлива	Очи	фотохемиско оштетување	2.3
400 до 700	Видлива	Кожа	термичко оштетување	2.4
700 до 1400	IRA	Очи	термичко оштетување	2.2, 2.3
700 до 1400	IRA	Кожа	термичко оштетување	2.4
1400 до 2600	IRB	Очи	термичко оштетување	2.2
2600 до 10^6	IRC	Очи	термичко оштетување	2.2
1400 до 10^6	IRB, IRC	Очи	термичко оштетување	2.3
1400 до 106	IRB, IRC	Кожа	термичко оштетување	2.4

Табела 2.2

**Гранични вредности за изложеност на очите на ласерско зрачење —
кратко време на изложеност < 10 s**

Бранова должина * [nm]		Отвор	Времетраење [s]						
			$10^{-13} - 10^{-11}$	$10^{-11} - 10^{-9}$	$10^{-9} - 10^{-7}$	$10^{-7} - 1,8 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-5} - 5 \cdot 10^{-3}$	$5 - 10^3$	$10^3 - 10^1$
UVC	180 - 280	1 mm за $t < 0,3$ s; $1,5 \cdot t^{0,375}$ за $0,3 < t < 10$ s	$E = 3 \cdot 10^{10} [W \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^в		$H = 30 [J \cdot m^{-2}]$				
UVB	280 - 302				$H = 40 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 2,6 \cdot 10^{-9}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	303				$H = 60 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 1,3 \cdot 10^{-8}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	304				$H = 100 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 1,0 \cdot 10^{-7}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	305				$H = 160 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 6,7 \cdot 10^{-7}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	306				$H = 250 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 4,0 \cdot 10^{-6}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	307				$H = 400 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 2,6 \cdot 10^{-5}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	308				$H = 630 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 1,6 \cdot 10^{-4}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	309				$H = 10^3 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 1,0 \cdot 10^{-3}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	310				$H = 1,6 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 6,7 \cdot 10^{-3}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	311				$H = 2,5 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 4,0 \cdot 10^{-2}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	312				$H = 4,0 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$: ако $t < 2,6 \cdot 10^{-1}$ тогаш $H = 5,6 \cdot 10^3 t^{0,25} [J \cdot m^{-2}]$ Види забелешка ^г				
	313								

	314				H = 6,3 · 10 ³ [J · m ⁻²]: ако t < 1,6 · 10 ⁰ тогаш H = 5,6 · 10 ³ t ^{0,25} [J · m ⁻²] Види забелешка ^г	
UVA	315 – 400				H = 5,6 · 10 ³ · t ^{0,25} [J · m ⁻²]	
Видливо зрачење и IRA	400 – 700	7 mm	H = 1,5 · 10 ⁻⁴ · C _E [J · m ⁻²]	H = 2,7 · 10 ⁴ · t ^{0,75} C _E [J · m ⁻²]	H = 5 · 10 ⁻³ C _E [J · m ⁻²]	H = 18 t ^{0,75} C _E [J · m ⁻²]
	700 – 1050		H = 1,5 · 10 ⁻⁴ · C _A C _E [J · m ⁻²]	H = 2,7 · 10 ⁴ · t ^{0,75} C _A C _E [J · m ⁻²]	H = 5 · 10 ⁻³ C _A C _E [J · m ⁻²]	H = 18 · t ^{0,75} C _A C _E [J · m ⁻²]
	1050 – 1400		H = 1,5 · 10 ⁻³ · C _C C _E [J · m ⁻²]	H = 2,7 · 10 ⁵ · t ^{0,75} C _C C _E [J · m ⁻²]	H = 5 · 10 ⁻³ C _C C _E [J · m ⁻²]	H = 90 · t ^{0,75} C _C C _E [J · m ⁻²]
IRB и IRC	1400 – 1500	Види забелешка ^б	E = 10 ¹² [W · m ⁻²] Види забелешка ^в		H = 10 ⁻³ [J · m ⁻²] H = 5,6 · 10 ³ · t ^{0,25} [J · m ⁻²]	
	1500 – 1800		E = 10 ¹³ [W · m ⁻²] Види забелешка ^в		H = 10 ⁴ [J · m ⁻²]	
	1800 – 2600		E = 10 ¹² [W · m ⁻²] Види забелешка ^в		H = 10 ⁻³ [J · m ⁻²] H = 5,6 · 10 ³ · t ^{0,25} [J · m ⁻²]	
	2600 - 10 ⁶		E = 10 ¹¹ [W · m ⁻²] Види забелешка ^в		H = 100 [J · m ⁻²]	H = 5,6 · 10 ³ · t ^{0,25} [J · m ⁻²]

а Ако брановата должина на ласерот е опфатена со две гранични вредности, се применува порестриктивната.

б Кога $1400 \leq \lambda < 10^5$ nm: дијаметарот на отворот = 1 mm за $t \leq 0,3$ s и $1,5 t^{0,375}$ mm за $0,3 \text{ s} < t < 10$ s; кога $10^5 \leq \lambda < 10^6$ nm: дијаметарот на отворот = 11 mm.

в Поради недостиг на податоци на овие должини на импулси, ИЦНИРП препорачува да се користи граница на осветленост (ирадијација) од 1 ns.

г Во табелата се дадени вредности за единечни ласерски импулси. Во случај на повеќекратни ласерски импулси, времетраењето на импулсите на ласерот што спаѓаат во интервал T_{min} (даден во Табела 2.6) мора да се собере и вредноста на времето што се добива мора да се внесе за t во формулата $5,6 \cdot 10^3 t^{0,25}$.

Табела 2.3

Гранични вредности за изложеност на очите на ласерско зрачење кратко време на изложеност < 10 s

Бранова должина * [nm]	Отвор	Времетраење [s]		
		$10^{-1} - 10^{-2}$	$10^{-2} - 10^{-4}$	$10^{-4} - 3 \cdot 10^{-4}$

UVC	180 - 280	3,5 mm	$H = 30 [J \cdot m^{-2}]$		
UVB	280 - 302		$H = 40 [J \cdot m^{-2}]$		
	303		$H = 60 [J \cdot m^{-2}]$		
	304		$H = 100 [J \cdot m^{-2}]$		
	305		$H = 160 [J \cdot m^{-2}]$		
	306		$H = 250 [J \cdot m^{-2}]$		
	307		$H = 400 [J \cdot m^{-2}]$		
	308		$H = 630 [J \cdot m^{-2}]$		
	309		$H = 1,0 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$		
	310		$H = 1,6 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$		
	311		$H = 2,5 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$		
	312		$H = 4,0 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$		
	313		$H = 6,3 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$		
	314		$H = 10^4 [J \cdot m^{-2}]$		
UVA	315 – 400		$H = 10^4 [J \cdot m^{-2}]$		
Видливо зрачење 400 – 700	400 – 600 Фототермичко ^б оштетување на мрежница	7 mm	$H = 100 C_B [J \cdot m^{-2}] (\gamma = 11 \text{ mrad})^r$	$E = 1 C_B [W \cdot m^{-2}]: (\gamma = 1,1 t^{0,5} \text{ mrad})^r$	$E = 1 C_B [W \cdot m^{-2}] (\gamma = 110 \text{ mrad})^d$
	400 – 700 Термичко ^б оштетување на мрежница		ако $\alpha < 1,5 \text{ mrad}$ тогаш $E = 10 [W \cdot m^{-2}]$ ако $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ и $t \leq T_2$ тогаш $H = 18 C_E t^{0,75} [J \cdot m^{-2}]$ ако $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ и $t > T_2$ тогаш $E = 18 C_E T_2^{-0,25} [W \cdot m^{-2}]$		
IRA	700 – 1400	7 mm	ако $\alpha < 1,5 \text{ mrad}$ тогаш $E = 10 C_A C_C [W \cdot m^{-2}]$ ако $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ и $t \leq T_2$ тогаш $H = 18 C_A C_C C_E t^{0,75} [J \cdot m^{-2}]$ ако $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ и $t > T_2$ тогаш $E = 18 C_A C_C C_E T_2^{-0,25} [W \cdot m^{-2}]$ (не смее да надмине $1000 W \cdot m^{-2}$)		
			$E = 1000 [W \cdot m^{-2}]$		
IRB и IRC	$1400 - 10^6$	Види ^в	$E = 1000 [W \cdot m^{-2}]$		

а Ако брановата должина или друга состојба на ласерот е опфатена со две гранични вредности, се применува порестриктивната.

б За мали извори со апертурен агол помал или еднаков на $1,5 \text{ mrad}$, двојните граници на видливо зрачење E од 400 nm до 600 nm се сведуваат на термички гранични вредности за $10 \text{ s} \leq t < T_1$ и на фотохемиски гранични вредности за подолго време. За T_1 и T_2 види Табела 2.5. Граничните вредности за фотохемиска опасност за мрежница можат да се изразат и како временски интегрирано зрачење $G = 10^6 C_B [J \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$ за $t > 10 \text{ s}$ до $t = 10000 \text{ s}$ и $L = 100 C_B [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$ за $t > 10000 \text{ s}$. За мерење на G и L , γ m треба да се употреби како усреднето видно поле.

Тогаш официјалната граница меѓу видливо и инфрацрвено зрачење е 780 nm , како што е дефинирано од страна на ЦИЕ. Колоната со имиња на подрачја на бранови должини е наменета исклучиво да му овозможи подобар преглед на корисникот. (Обележувањето G го користи ЦЕН: обележувањето L_t го користи ЦИЕ: обележувањето L_p го користат ИЕЦ и ЦЕНЕЛЕЦ.)

в За бранови должини во интервалот $1400 \text{ nm} - 10^5 \text{ nm}$: дијаметарот на отворот = $3,5 \text{ mm}$. за бранови должини во интервалот $10^5 \text{ nm} - 10^6 \text{ nm}$: дијаметарот на отворот = 11 mm .

г За мерење на вредноста на изложеност γ се дефинира како што следува: ако α (агол на позицијата на спротивен агол на извор) $> \gamma$ ограничувачки конусен агол, наведен во загради во соодветната колона) тогаш на видното поле γ треба да му се даде вредност на γ . (Ако се користи поголемо видно поле, тогаш опасноста би била преценета).

Ако $\alpha < \gamma$ тогаш видното поле γ мора да биде доволно големо за целосно да го опфати изворот, инаку во спротивно нема да биде ограничено и може да биде поголемо од γ .

Табела 2.4

Гранични вредности на изложеност на кожа на ласерско зрачење

Бранова должина * [nm]		Отвор	Времетраење [s]					
			<10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ – 10 ⁻⁷	10 ⁻⁷ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹	10 ¹ - 10 ³	10 ³ – 3 · 10 ⁴
UV (A, B, C)	180- 400	3.5 mm	E = 3 · 10 ¹⁰ [W·m ⁻²]	Исти како граничните вредности за изложеност на очите				
Видливо зрачење и IRA	400- 700	3.5 mm	E = 2 · 10 ¹¹ [W·m ⁻²]	H = 200C _A	H = 1,1 · 10 ⁴ C _A t _{0,25} [J· m ⁻²]		E = 2 · 10 ³ C _A [W·m ⁻²]	
	700- 1400		E = 2 · 10 ¹¹ C _A [W·m ⁻²]	[J · m ⁻²]				
IRB и IRC	1400- 1500		E = 10 ¹² [W·m ⁻²]	Исти како граничните вредности за изложеност на очите				
	1500- 1800		E = 10 ¹³ [W·m ⁻²]					
	1800- 2600		E = 10 ¹² [W·m ⁻²]					
	2600- 10 ⁶		E = 10 ¹¹ [W · m ⁻²]					

а Ако брановата должина или друга состојба на ласерот е опфатена со две гранични вредности, се применува порестриктивната.

Табела 2.5

Применети фактори на корекција и други параметри за пресметување

Параметри како што се наведени во ИЦНИРП	Важечки спектрален интервал (nm)	Вредност
C_A	$\lambda < 700$	$C_A = 1,0$
	$700 - 1\ 050$	$C_A = 10^{0,002(\lambda - 700)}$
	$1\ 050 - 1\ 400$	$C_A = 5,0$
C_B	$400 - 450$	$C_B = 1,0$
	$450 - 700$	$C_B = 10^{0,02(\lambda - 450)}$
C_C	$700 - 1\ 150$	$C_C = 1,0$
	$1\ 150 - 1\ 200$	$C_C = 10^{0,018(\lambda - 1150)}$
	$1\ 200 - 1\ 400$	$C_C = 8,0$
T_1	$\lambda < 450$	$T_1 = 10\text{ s}$
	$450 - 500$	$T_1 = 10 \cdot [10^{0,02(\lambda - 450)}]\text{ s}$
	$\lambda > 500$	$T_1 = 100\text{ s}$
Параметри како што се наведени во ИЦНИРП	Вредност за биолошки влијанија	Вредност
$\alpha_{\min}$	сите термички влијанија	$\alpha_{\min} = 1,5\text{ mrad}$
Параметри како што се наведени во ИЦНИРП	Важечки аголен опсег (mrad)	Вредност
C_E	$\alpha < \alpha_{\min}$	$C_E = 1,0$
	$\alpha_{\min} < \alpha < 100$	$C_E = \alpha / \alpha_{\min}$
	$\alpha > 100$	$C_E = \alpha^2 / (\alpha_{\min} \cdot \alpha_{\max})\text{ mrad}$ with $\alpha_{\max} = 100\text{ mrad}$
T_2	$\alpha < 1,5$	$T_2 = 10\text{ s}$
	$1,5 < \alpha < 100$	$T_2 = 10 \cdot [10^{(\alpha - 1,5) / 98,5}]\text{ s}$
	$\alpha > 100$	$T_2 = 100\text{ s}$
Параметри како што се наведени во ИЦНИРП	Важечко времетраење на изложеност (s)	Вредност
γ	$t \leq 100$	$\gamma = 11\text{ [mrad]}$
	$100 < t < 10^4$	$\gamma = 1,1 t^{0,5}\text{ [mrad]}$
	$t > 10^4$	$\gamma = 110\text{ [mrad]}$

Табела 2.6

Корекција при повторено изложување

При секое повторено изложување што се јавува од ласерските системи на импулси или ласерските системи за скенирање, треба да се примени секое од следниве три општи правила:

1. Изложеноста на единечен импулс во серија импулси не ја надминува граничната вредност на изложеност на еден импулс во времетраење на тој импулс.
2. Изложеноста на која било група импулси (или потгрупа импулси во серија) испорачана во времето t не ја надминува граничната вредност на изложеност за време t .

3. Изложеноста на еден импулс во серија импулси не ја надминува граничната вредност на изложеност на еден импулс помножена со кумулативниот термички фактор на корекција $C_p = N^{-0,25}$, каде N е бројот на импулси. Ова правило се применува само за граничните вредности на изложеност заради заштита од термички повреди, кога сите импулси испорачани за помалку од $T_{\min}$ се третираат како еден импулс.

Параметар	Важечко спектрално подрачје (nm)	Вредност
$T_{\min}$	$315 < \lambda \leq 400$	$T_{\min} = 10^{-9} \text{ s} (= 1 \text{ ns})$
	$400 < \lambda \leq 1050$	$T_{\min} = 18 \cdot 10^{-6} \text{ s} (= 18 \text{ } \mu\text{s})$
	$1050 < \lambda \leq 1400$	$T_{\min} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ s} (= 50 \text{ } \mu\text{s})$
	$1400 < \lambda \leq 1500$	$T_{\min} = 10^{-3} \text{ s} (= 1 \text{ ms})$
	$1500 < \lambda \leq 1800$	$T_{\min} = 10 \text{ s}$
	$1800 < \lambda \leq 2600$	$T_{\min} = 10^{-3} \text{ s} (= 1 \text{ ms})$

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3231.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 26 септември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на Законот за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или градот Скопје. ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2010).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Либерално демократска партија и Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијативи за поведување на постапка за оценување на уставноста на законот наведен во точката 1 од ова решение.

4. Според наводите во иницијативата на Либерално Демократската партија се тргнува од членот 55 од Уставот, со кој се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото (став 1), дека Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот (став 2) и дека слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето (став 3). Исто така, се тргнува од член 8 став 1 алинеја 7 на Уставот според кој слободата на пазарот и претприемништвото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Имајќи ги предвид изнесените уставни определби, подносителот на иницијативата смета дека оспорениот закон бил во спротивност со наведените уставни одредби со оглед дека ги ставал во привилегирана положба јавните претпријатија и трговските друштва основани од Република Македонија, општините и градот Скопје, а ги дискриминирал останатите субјекти и на тој начин оспорениот закон ја поткопувал еднаквоста на правните субјекти на пазарот и влијаел дестимулативно на странските и домашните идни приватни инвеститори. Привилегираната положба на правните субјекти основани од Република Македонија, општините и градот Скопје, го поткопувала и економско финансискиот систем на Република Македонија, така што на овие правни субјекти со овој закон им се овозможувало плаќање на даночните долгови на рати и тоа за период од десет години плус грејс период од три години.

Освен наведената привилегија, јавните претпријатија и трговските друштва основани од Република Македонија, општините и градот Скопје, секоја година добивале од државата односно од единиците на локалната самоуправа дотации и отпис на долгови во износ од 25 милиони евра во денарска противвредност, со што уште повеќе се засилувала нееднаквата положба на останатите стопански субјекти. Од друга страна, сметките на илјадници стопански субјекти од приватен капитал секојдневно биле блокирани од надлежните државни органи.

Според тоа, оспорениот Закон ја зајакнувал монополската положба на јавните претпријатија и трговските друштва основани од Република Македонија, општините и градот Скопје.

Либерално Демократската партија предлага поведување на постапка и укинување на означениот закон во целина.

5. Според наводите во иницијативата на Стамен Филипов се наведува дека оспорениот закон се однесувал само на даночните должници основани од Република Македонија, општините и градот Скопје и дека Законот ја уредувал постапката, условите и роковите за плаќање на рати на тие субјекти, а не и на другите субјекти, со што Законот имал селективен пристап според критериумот кој го основал претпријатието, трговското друштво или акционерското друштво, односно Законот ги делел претпријатијата на државна и приватна сопственост. Претпријатијата во државна сопственост биле привилегирани во однос на претпријатијата во приватна сопственост, што не било допуштено со Уставот. Поради овие причини, Законот не бил во согласност со член 1 став 1, член 8 став 1 алинеите 3 и 8, членовите 51 и 55 од Уставот.

6. Судот на седница утврди дека Законот за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или Градот Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 18/2010 од 09 февруари 2010 година), содржи 13 члена.

Според член 1 од Законот, со овој закон се уредуваат постапката, условите и роковите на плаќање на рати на даночните долгови со состојба на 31 декември 2009 година на даночните должници јавни претпријатија основани од Република Македонија, општините или градот Скопје согласно со Законот за јавните претпријатија и на трговските друштва со ограничена одговорност и акционерските друштва кај кои единствен содружник, односно акционер е Република Македонија, односно општините или градот Скопје (во натамошниот текст: даночен должник).

Согласно членот 2 од Законот, постапката за плаќање на рати на даночниот долг уредена со овој закон се однесува на даночниот долг на даночните должници од членот 1 на овој закон по основ на данокот на додадена вредност, данокот на добивка и персоналниот данок на доход со состојба на 31 декември 2009 година, освен долгот за месечни аконтации на данок на добивка за 2009 година и долгот за персонален данок на бруто плата за 2009 година.

Според членот 3 од Законот, плаќањето на рати на даночниот долг согласно со овој закон не се условува со гаранција за обезбедување на плаќањето.

Согласно членот 4 од овој закон, плаќањето на рати на даночниот долг на даноците утврдени во членот 2 од овој закон се остварува врз основа на поднесено барање од даночниот должник. Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Во барањето од ставот 1 на овој член даночниот должник треба да го наведе износот на даночниот долг за секој вид на данок за кој се бара плаќање на рати и бројот на рати. Кон барањето се приложува доказ од Централниот регистар на Република Македонија, како и од Централниот депозитар за хартии од вредност за акционерските друштва, со кој се потврдува дека даночниот должник е еден од субјектите наведени во членот 1 од овој закон.

Според член 5 од овој закон, во случај кога износот на даночниот долг на даноците наведени во барањето согласно со членот 4 од овој закон не се совпаѓа со износот на даночниот долг согласно со даночната евиденција на Управата за јавни приходи, ќе се изврши усогласување на состојбите меѓу Управата за јавни приходи и даночниот должник за што истите составуваат записник.

Согласно член 6 од Законот, на даночниот должник кој поднел барање согласно со членот 4 на овој закон, во рок од пет дена од денот на приемот на барањето, Управата за јавни приходи донесува решение за плаќање на даночниот долг на рати (во натамошниот текст: решение) со кое ќе му дозволи плаќање на рати на да-

ночниот долг по сите видови на даноци утврдени во членот 2 на овој закон, на најмногу 120 месечни рати, со грејс период од најмногу 36 месеци.

Грејс периодот од ставот 1 на овој член започнува да тече од денот на донесувањето на решението, а отплатата на месечните рати започнува да тече по истекот на грејс периодот.

Со решението од ставот 1 на овој член на даночниот должник ќе му се утврди правото на отпис на камата пресметана до 31 декември 2009 година на даночниот долг што го исплатил на рати и ќе му се утврди дека не се пресметува камата за времетраење на плаќањето на даночниот долг во условите утврдени согласно со решението.

Според член 7 од Законот, даночниот должник е должен месечните рати да ги плаќа во роковите утврдени со решението.

Согласно член 8 од овој закон, доколку даночниот долг за некој од даноците утврдени со членот 2 на овој закон за кој се бара плаќање на даночниот долг на рати согласно со овој закон е предмет на постапка на присилна наплата или е во постапка на одложено плаќање согласно со Законот за даночна постапка, таквата постапка Управата за јавни приходи ќе ја запре со заклучок.

Според член 9 од Законот, од денот на донесувањето на решението, доколку даночниот должник има повеќе платен данок или разлика на данок согласно со членот 45 од Законот за данокот на додадена вредност, износот на повеќе платениот данок или разлика ќе се искористи за пребивање на долгот по основ на достасани и недостасани месечни рати утврдени со решението.

На даночниот должник кој го исплатил даночниот долг по сите видови на даноци во целост, Управата за јавни приходи со решение ќе му изврши отпис на каматата пресметана до 31 декември 2009 година.

Согласно член 10 од овој закон, Управата за јавни приходи решението за плаќање на даночниот долг ќе го укине, доколку: а) даночниот должник во текот на грејс периодот има две достасани неплатени даночни обврски, настанати по донесување на решението за плаќање на даночниот долг на рати; б) даночниот должник не изврши уплата на две последователни месечни рати за време на периодот на отплата на даночниот долг на рати согласно со решението и в) даночниот должник не го отплатил даночниот долг заклучно со крајниот рок на плаќање, утврден во решението. Во случај на укинување на решението поради причините наведени во точките б) и в) од ставот 1 на овој член, даночниот должник нема да го оствари правото на отпис на каматата на платениот дел од даночниот долг.

Според член 11 од Законот, Управата за јавни приходи решението за плаќање на даночниот долг ќе го укине, доколку: а) даночниот должник во текот на грејс периодот има две достасани неплатени даночни обврски, настанати по донесување на решението за плаќање на даночниот долг на рати; б) даночниот должник не изврши уплата на две последователни месечни рати за време на периодот на отплата на даночниот долг на рати согласно со решението и в) даночниот должник не го отплатил даночниот долг заклучно со крајниот рок на плаќање, утврден во решението. Во случај на укинување на решението поради причините наведени во точките б) и в) од ставот 1 на овој член, даночниот должник нема да го оствари правото на отпис на каматата на платениот дел од даночниот долг.

Според член 12 од Законот, доколку на кој било начин дојде до промена на сопственоста кај даночниот должник пред истекот на крајниот рок на плаќањето на даночниот долг на рати, плаќањето на даночниот долг продолжува да се врши според условите утврдени во решението.

Согласно член 13 од Законот, овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

7. Судот на седница исто така утврди дека во образложението на предлог-законот е наведено дека јавните претпријатија и трговските друштва основани од Ре-

публика Македонија, општините или градот Скопје кои станале големи даночни должници, западнале во тешка финансиска состојба по промената на стапката за оданочување на комуналните услуги од повластена стапка (5%) на општа даночна стапка (18%). Присилната наплата на долгот од имотот на овие даночни должници, Управата за јавни приходи морала да ја спроведува внимателно заради спречување да настане нивно блокирање односно да се спречи оневозможување на нивното тековно работење кое има поширок општествен интерес и значење, како и поради тоа што не било можно присилната наплата да се спроведува, преку одземање на имотот на овие даночни должници со оглед дека тој имот бил во сопственост на основачите, а не на самите даночни должници.

При таква состојба, предложено е донесување на овој закон, со цел да се наплатат долговите, но без при тоа истото да се одрази на работата на овие даночни должници-вршители на општествено значајни дејности од јавен интерес.

Законот е донесен по предлог на група пратеници на Собранието на Република Македонија.

Причината за донесување на Законот е постоење на акумулирани даночни долгови на јавните претпријатија и трговските друштва основани од Република Македонија, општините или градот Скопје, па Законот определува плаќање на даночните долгови на наведените правни субјекти на рати со цел да се подмират долговите од нивна страна, но без тоа да се рефлектира на тековното работење на овие даночни должници кои вршат општествено значајни дејности од јавен интерес.

Заедницата на единиците на локалната самоуправа смета дека законската интервенција била насочена кон изедначување на правните субјекти на кои се однесува Законот со други правни субјекти во врска со нивните даночни обврски, а не кон нивно привилегирање, при што поради крајно сериозната и загрижувачката состојба во која се нашле овие правни субјекти од различни причини (наследени големи даночни долгови, неизграденост на соодветен систем на финансирање на овие правни субјекти), од една страна, и потребата да вршат дејности кои имаат општествено значење, од друга страна, донесен е Законот заради преодно надминување на состојбата.

8. Според членот 8 став 1 алинеја 7 од Уставот, слободата на пазарот и претприемништвото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други давачки и да учествува во намиравањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото (став 1). Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот (став 2). Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето (став 3).

Според одредбите на членот 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), јавните претпријатија се основаат заради вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија, а како такви дејности, меѓу другите, се утврдени и комуналните дејности. Притоа, Република Македонија, општините и градот Скопје можат да основаат јавни претпријатија во согласност со овој закон, со цел за вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Јавни претпријатија во име на Република Македонија основа

Владата на Република Македонија, во име на општина-та, Советот на општината и во име на градот Скопје, Советот на Град Скопје.

Согласно членот 2-а од Законот, јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес подлежат на правила на конкуренција, освен во случаите кога примената на тие правила би го спречило вршењето на услугите од јавен интерес и ако поради посебен интерес им се доделат ексклузивни или посебни права.

Од изнесените одредби на Законот за јавните претпријатија произлегува дека јавните претпријатија се правни субјекти кои се основаат со цел да вршат дејност од јавен интерес, меѓу кои спаѓаат и комуналните дејности, при што во определени ситуации заради остварување на јавниот интерес јавните претпријатија, основани од Република Македонија, општините и Градот Скопје, со цел да вршат дејност од јавен интерес можат да бидат изземени од конкуренцијата или да бидат изземени од правилата на конкуренција и поради посебен општествен интерес им се додаваат ексклузивни права (остварување на дејности во областа на здравството односно зачувување на здравјето на луѓето).

Тргувајќи од анализата на наведените уставни одредби според кои слободата на пазарот и претприемништвото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија (член 8 став 1 алинеја 7), дека секој е должен да плаќа данок и други давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон (член 33), при што законот мора да биде во согласност со Уставот (член 51), Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот (член 55 став 2) дека слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето (член 55 став 3) смета-ме дека не е спротивно на Уставот, јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес а се основани од Република Македонија, општините и градот Скопје во врска со исполнувањето на нивните даночни обврски да не подлежат на конкуренција во случај кога примената на правилата на конкуренција би го спречило вршењето на тие услуги и ако поради посебен интерес на овие правни субјекти им се доделат ексклузивни или посебни права.

Во конкретниот случај, оспорениот закон всушност пропишува обврски за правните субјекти основани од Република Македонија, општините и градот Скопје во врска со исполнувањето на нивните даночни обврски утврдени на 31 декември 2009 година. Со тоа законодавецот ги доведува тие правни субјекти во еднаква правна положба со другите правни субјекти во врска со плаќањето на даноците, а не ги става во привилегирана положба како што се наведува во двете иницијативи.

Тоа, пак, што Законот предвидува јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, општините и градот Скопје да ги плаќаат даночните долгови на рати, последица е на специфичната состојба во која се наоѓаат тие претпријатија односно што настанала промена на даночната стапка од 5% на 18% за вршење на комуналните дејности со што им се намалил приливот на средства по основ на извршени услуги не по нивна вина, потоа што имотот на тие правни субјекти не е нивен туку е на основачите, поради што не може од тој имот да се изврши присилна наплата на заостанатите даночни долгови според правилата за присилна наплата определени во Законот за даночната постапка, како и поради тоа што тие правни субјекти мораат да продолжат да ги вршат соодветните дејности со оглед дека тие имаат посебно општествено значење и интерес.

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека оспорениот закон има уставна основа особено во член 55 став 3 според кој слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено

заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето како и во член 2-а од Законот за јавните претпријатија каде исто така е предвидено изземање на јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес од правилата на конкуренција во случаите кога примената на тие правила би го спречило вршењето на услугите од јавен интерес и ако поради посебен интерес им се доделат ексклузивни или посебни права. Поради тоа, не може да се постави прашањето за соглас-носта на оспорениот Закон со наведените одредби на член 8 став 1 алинеја 7, член 51 и член 55 од Уставот.

9. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

10. Ова решение Судот го донесе со мнозинство на гласови, во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 41/2010

26 септември 2012 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

3232.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-то гласање против Решението У.бр.41/2010 од 26 сеп-тември 2012 година, го издвојувам и писмено го образ-ложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Со наведеното решение, Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста на За-конот за плаќање на рати на даночни долгови на јавни-те претпријатија и трговски друштва основани од Ре-публика Македонија, односно од општините или гра-дот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 18/2010).

Со оспорениот Закон е предвидено даночниот долг (по основ на данок на додадена вредност, данок на до-бивка и персоналниот данок на доход) што го имаат да-ночните должници јавни претпријатија основани од Ре-публика Македонија, општините или градот Скопје, со состојба на 31 декември 2009 година да можат да го платат на рати, на најмногу 120 месечни рати, со грејс период од најмногу 36 месеци. Законот понатаму пред-видува право на отпис на камата на даночниот долг што овие даночни должници го исплатиле на рати, ка-ко и запирање на постапката за присилна наплата на даночниот долг.

Не се согласувам со ставот на мнозинството судии кои што сметаат дека: „оспорениот закон всушност пропишува обврски за правните субјекти основани од Република Македонија, општините и градот Скопје во врска со исполнувањето на нивните даночни обврски утврдени на 31 декември 2009 година“ и дека: „со тоа законодавецот ги доведува тие правни субјекти во ед-наква правна положба со другите правни субјекти во врска со плаќањето на даноците, а не ги става во при-вилегирана положба“. Ова од причина што даночните обврски и должноста за нивно исполнување се утврде-ни во други важечки закони, а со овој конкретно оспо-рениот Закон е дадена можност, само на наведените претпријатија, оние основани од државата, општините и градот Скопје, а не и на сите претпријатија даночни должници, да ги исплатат даночните обврски на рати, што е претставува очигледна привилегија и неравно-правен третман на претпријатијата. Ова законско реше-ние е спротивно на членот 8 став 1 алинеја 7 од Уста-вот според кој слободата на пазарот и претприемниш-твото се темелни вредности на уставниот поредок на

Република Македонија. Оваа темелна вредност понатаму е преточена во одредбата од членот 55 од Уставот кој ја гарантира слободата на пазарот и претприемништвото и предвидува дека Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот, која што одредба според моето мислење е исто така повредена со оспорениот Закон, од причина што од неа јасно произлегува обврската на државата да се грижи да обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти, независно од нивната сопственичка структура односно од нивниот основач – дали е тоа државата или пак приватно лице.

Исто така не можам да се согласам со ставот на мнозинството кое спорната мерка ја оправдува со специфичната дејност што ја вршат јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините или градот Скопје што е од јавен интерес, од едноставна причина што таа не одговара на реалноста во која и претпријатија во приватна сопственост можат да вршат и вршат дејности од јавен интерес.

За мене е сосема прифатлива и легитимна целта што законодавецот сакал да ја оствари со наведената мерка – надминување на тешката финансиска состојба, ликвидноста и акумулираните даночни долгови на јавните претпријатија и трговските друштва основани од Република Македонија, општините и градот Скопје и потребата да се спречи блокадата на нивната работа која има поширок општествен интерес и значење. Меѓутоа сметам дека оваа цел законодавецот не може да ја остварува со противставни мерки кои ја нарушуваат еднаквата правна положба на субјектите на пазарот, односно кои се дискриминаторски во однос на другите претпријатија кои исто така се соочуваат со финансиски потешкотии во исполнувањето на нивните даночни обврски.

Поради наведените причини кои според моето мислење доволно ја покажуваат очигледната несогласност на оспорениот Закон со член 8 став 1 алинеја 7 и членот 55 од Уставот, сметам дека Уставниот суд требаше да поведе постапка за оценување на целината на Законот за плаќање на рати на даночни долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од Република Македонија, односно од општините или градот Скопје.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3233.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 алинеја s) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.10.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Битола брокер АД Битола издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-2551/4 од 26-12-2006 година и со Решение на Комисијата за хартии од вредност број УП1 08-58 од 01-04-2010 година.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската куќа, односно поради донесена Одлука број 0201-114 од 04-10-2012 година за престанок со работа на брокерската куќа Битола брокер АД Битола од страна на Собранието на акционери.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската куќа Битола брокер АД Битола.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-213
15 октомври 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

3234.

Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската куќа Битола брокер АД Битола со седиште на ул. „Васко Карангелески“ бб во Битола, поради донесена Одлука број 0201-114 од 4.10.2012 година за престанок со работа на брокерската куќа Битола брокер АД Битола од страна на Собранието на акционери и трајно одземање на дозволата за вршење на сите работи со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-21
15 октомври 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

3235.

Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член 51 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.10.2012 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНИРАНИ И/ИЛИ ПРЕНОСНИ СЕГМЕНТИ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишуваат обврските, начинот и постапката за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на производи и услуги на големо, број 9 и број 10 (во понатамошниот текст: оператор), со што ќе се овозможи нивно користење од страна на друг оператор и/или давател на јавни електронски комуникациски услуги (во понатамошниот текст: оператор-корисник).

Член 2
Дефиниции

Во овој правилник покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации се употребуваат и дефиниции кои го имаат следното значење

- Терминиран сегмент на изнајмена линија претставува линк од корисник на операторот-корисник кој бара обезбедување на изнајмена линија до точката на присуство на преносната мрежа на изнајмени линии на Операторот. Операторот-корисник овој вид на изнајмена линија може да го користи за да понуди малопродажни услуги на корисници на други оператори или да го користи за свои сопствени потреби;

- Преносен сегмент на изнајмена линија претставува линк помеѓу две точки од преносната мрежа на изнајмени линии на Операторот. Операторот-корисник овој вид на изнајмена линија може да го користи за да понуди малопродажни услуги на корисници на други оператори или да го користи за свои сопствени потреби

Член 3 Принципи

Операторот при обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии ги применува следните принципи за:

- пристап до терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии;
- недискриминација;
- транспарентност;
- контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци и
- водење на посебно сметководство.

Член 4 Пристап

Операторот треба да ги исполни сите разумни барања за пристап до терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, при што Агенцијата може да му воведо дополнителни обврски определени во член 51 од Законот за електронските комуникации.

Член 5 Недискриминација

Операторот при обезбедувањето на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии треба да применува слични услови во слични околности за субјекти што обезбедуваат слични услуги и треба изнајмените линии за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери.

Член 6 Транспарентност

(1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката со која е определен за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари утврдени во член 1 на овој правилник, или одлуката за измена на одобрена понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, да достави до Агенцијата предлог на Понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии (во понатамошниот текст: понуда).

(2) Понудата ја одобрува Агенцијата во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата, а Операторот треба да ја објави понудата на својата веб страна во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрението од Агенцијата.

(3) Цените во одобрената понуда Операторот треба да ги применува првиот ден од наредниот месец кој следи по месецот во кој е добиено одобрението од Агенцијата.

(4) Доколку предложената понуда не е во согласност со одредбите на Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него, директорот на Агенцијата ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Операторот да изврши измена на предлог по-

нудата и во рок од 30 дена од денот на приемот на решението да достави изменет предлог на понуда. Агенцијата ја одобрува изменетата понуда во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата.

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата измена на одобрената понуда по сопствена иницијатива, Агенцијата треба да се произнесе по истата во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата.

(6) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член кои се однесуваат на објавувањето и примената на понудата важат и за измените на одобрената понуда.

(7) Понудата особено треба да содржи:

а) технички карактеристики вклучувајќи ги и физичките и електричните карактеристики, деталните технички спецификации и спецификациите за перформансите што важат за крајната точка на мрежата, како и информации за квалитетот на услугата;

б) цени за почетно приклучување (како на пр. определена опрема, воспоставување на линии, тестирање, ангажирање на човечки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошоци за одржување и користење на опрема и обезбедени ресурси), како и можните попусти за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии;

в) услови за обезбедување во кои мора да се содржани најмалку следните елементи:

1) информации во врска со процедурата за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии;

2) рок за обезбедување на пристап до терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии кој се засметува од денот на склучување на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии и кој треба да биде пократок од роковите утврдени во Прилог 1 на овој правилник, освен во случај кога Операторот ќе докаже дека не постојат технички услови за да се обезбеди изведба на пристапот во предвидениот рок, што ќе биде одобрено со решение на Агенцијата кое се објавува на нејзината веб страна;

3) времетраење на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, како и условите и начините за предвремено раскинување или продолжување на истиот;

4) време за отстранување на пречки, кое што се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на Операторот за да ја отстрани пречката и за повторно да ја воспостави изнајмената линија, почнувајќи од времето кога е примено известувањето за пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстраните пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмерно долг временски период. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различни времиња за отстранување на пречки и

г) сите постапки за обештетување.

Член 7 Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци

(1) Цените за терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии што ги обезбедува Операторот треба да се базирани на трошоци. Истите треба да би-

дат одраз само на трошоците за основните мрежни елементи и услугите кои се побарани вклучувајќи и разумен поврат на инвестицијата. Агенцијата може да утврди различна методологија од онаа на Операторот за пресметка на цени на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии.

(2) Операторот во понудата објавува поединечни цени за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии

(3) Цените за обезбедување на терминирани сегменти на изнајмени линии треба да бидат поделени на следните сегменти за воздушни растојанија на изнајмена линија и тоа:

- месечно изнајмување на терминиран сегмент на изнајмена линија до 300 м;
- месечно изнајмување на терминиран сегмент на изнајмена линија од 300 м до 3 км со инкремент од 100 м;
- месечно изнајмување на терминиран сегмент на изнајмена линија поголема од 3 км со инкремент од 1 км.

(4) Цените за преносни сегменти на изнајмени линии треба да бидат поделени на следните сегменти за воздушни растојанија на изнајмена линија и тоа:

- месечно изнајмување на преносен сегмент на изнајмена линија до 50 км со инкремент од 1 км;
- месечно изнајмување на преносен сегмент на изнајмена линија од 50 км до 200 км со инкремент од 10 км.

(5) Во цените за терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии треба да бидат вклучени трошоците за следните мрежни компоненти и тоа за:

1. Терминирани сегменти на изнајмени линии:
 - локална јамка заедно со опрема за термирање на мрежата, кабли до корисникот (заедно со ровови и кабелска канализација) и разделник;
 - кабли од разделникот до точка на присуство на преносната мрежа PoP (Point of Presence) од Операторот.
 - активни уреди лоцирани од корисникот до точка на присуство на преносната мрежа PoP;
 - активна опрема наменета за пренос на сообраќајот од терминиран сегмент на PoP на изнајмената линија од преносната мрежа на операторот;
2. Преносни сегменти на изнајмени линии:
 - почетен мултиплексер MUX (заедно со линиска картичка)
 - кабли за преносната мрежа (заедно со ровови и кабелска канализација помеѓу две PoP;
 - активна опрема на преносната мрежа помеѓу две PoP;
 - краен мултиплексер MUX (заедно со линиска картичка).

(6) При утврдувањето на обврската од ставот (1) од овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC методологијата со можност долгорочната предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни за обезбедување на терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии да ги пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на операторот.

Член 8

Водење на посебно сметководство

Операторот треба да води посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии во согласност со одредбите од членот 47 на Законот за електронските комуникации.

Член 9

Склучување на договор

(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, Операторот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето склучува договор со барателот, освен во случаите предвидени во став (2) на овој член.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку Операторот смета дека не се исполнети техничките услови за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето писмено го известува барателот за причините за одбивање на барањето.

(3) Барателот има право во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека Операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 30 дена да склучи договор за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии и да ја реализира бараната услуга.

(5) Склучените договори за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии треба да ги содржат сите елементи од објавената понуда од членот 6 на овој правилник.

(6) Склучените договори за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, Операторот ги доставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на нивното склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од договорите на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите од Законот за електронските комуникации, пропишаните донесени врз основа на него и друг закон.

Член 10

Решавање на спорови

(1) Доколку Агенцијата по службена должност утврди дека договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии не е во согласност со условите утврдени во објавената понуда од член 6 на овој правилник ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Операторот во рок од 10 дена од денот на приемот на решението да ги отстрани утврдените неправилности.

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Законот за електронските комуникации.

(3) Договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии задолжително треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога Операторот не се придржува кон предвидениот рок за пристап од член 6 став (7) точка в) потточка 2) на овој правилник. Договорната казна треба да ја покрие штетата што му е нанесена на Операторот-Корисник предизвикана од задоцнетата реализација или изгубената добивка од услугите.

Член 11 Извештај

(1) Операторот треба податоците за квалитет на изнајмените линии утврдени во Прилог 3 којшто е составен дел на овој правилник да ги достави до Агенцијата и да ги објави на својата веб страна најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година.

(2) Операторот податоците од ставот (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на пазарот тоа го бараат, Агенцијата може да му наметне на Операторот поинакви мерки за квалитет на изнајмени линии од оние утврдени со овој правилник, а во согласност со препораките на Европската комисија и најдобрата Европска практика.

(5) Агенцијата на својата веб страна секоја година ги објавува податоците за квалитет на изнајмените линии.

Член 12 Преодни одредби

Македонски Телеком” АД за електронски комуникации-Скопје, како определен оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на производи и услуги на големо број 9 и број 10, треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да достави до Агенцијата на одобрување предлог понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, усогласена со одредбите на овој правилник.

Член 13 Престанок на важност

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии (“Службен весник на Република Македонија“ број 112/2008).

Член 14 Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата.

Бр. 02-3701/1
22 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Робер Орданоски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛА
со рокови за обезбедување на поединечни видови на изнајмени линии ¹

Капацитет	Рок за изведба
64 kbit/s изнајмени линии	18 календарски денови
2 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	30 календарски денови
2 Mbit/s структурирани изнајмени линии	33 календарски денови
34 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	52 календарски денови

¹ Роковите за изведба на приклучување се превземени од Препораката на Европската Комисија С (2005) 103/1 final од 21 јануари 2005 година

ПРИЛОГ 3**ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ****А. Рок за изведба на почетно приклучување (период 1 јануари - 31 декември⁴)**

Тип на изнајмена линија	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁵	Рок за изведба (во денови) Национални ⁶	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁷
64 kbit/s			
2048 kbit/s, неструктурирана			
2048 kbit/s, структурирана			
34 Mbit/s, неструктурирана			
34 Mbit/s, структурирана			
155 Mbit/s			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември⁴)

Тип на изнајмена линија	Начин на одржување ⁸	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁹	Рок за изведба (во денови) Национални ¹⁰	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ¹¹
64 kbit/s				
2048 kbit/s, неструктурирана				
2048 kbit/s, структурирана				
34 Mbit/s, неструктурирана				
34 Mbit/s, структурирана				
155 Mbit/s				

В. Нерасположивост со изнајмени линии (период 1 јануари - 31 декември⁴)

Тип на изнајмена линија	Средно времетраење на нерасположивост (%) ¹²	Коментар
64 kbit/s		

2048 kbit/s, неструктурирана		
2048 kbit/s, структурирана		
34 Mbit/s, неструктурирана		
34 Mbit/s, структурирана		
155 Mbit/s		

Појаснувања:

4. Периодот се однесува на календарска година.

5. Типичен рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од изнајмените линии, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.

6. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.

7. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународните изнајмени линии.

8. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните типични времиња за одстранување на пречки. Кога се нуди само една класа на квалитет, таа колона се остава празна.

9. Време за отстранување на пречка е време во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до поправка на пречката.

10. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.

11. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународни изнајмени линии.

12. Средното времетраење на нерасположливост на изнајмена линија се определува како:

$$\frac{\text{вкупно времетраење на нерасположливост (во часови) за сите изнајмени линии од ист тип}}{\text{разгледуван период (во часови) x број на изнајмени линии од ист тип}} \times 100\%$$

Времетраењето на нерасположливост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

3236.

Врз основа на член 17 точка ж) и член 51 став (5), а во врска со член 44 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 19.10.2012 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет

Со овој Правилник се пропишува начинот и постапката за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо број 8 - Пристап до услуги со широк опсег, (во натамошниот текст: Оператор).

Член 2

Цел

Со овој правилник ќе се овозможи други оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги (во натамошниот текст: оператор-корисник) преку битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга да ги обезбедуваат своите услуги за трети страни.

Член 3

Дефинирање на битстрим пристап

(1) Битстрим пристапот се дефинира преку следните главни елементи:

- брз пристапен линк до просториите на крајниот корисник (дел на краен корисник) обезбеден од Операторот;
- капацитет за пренос (трансмисија) за бродбенд (broadband) услуги во двете насоки (при што каналите за пренос во двата правци; можат да бидат асиметрични) овозможувајќи им на операторите-корисници да понудат свои услуги на крајните корисници;
- операторите-корисници имаат можност да ги издвојат своите услуги со менување на техничките карактеристики (директно или индиректно) и/или со користење на нивната сопствена мрежа;
- битстрим пристапот е големопродажен производ кој се состои од DSL дел (пристапен линк) и услуги на пренос “backhaul” преку рбетна мрежа (backbone ATM, backbone IP).

(2) DSL услугите понудени на операторите-корисници преку целосно разврзан пристап на локална јамка, поделен пристап на локална јамка и препродажба не се сметаат за битстрим пристап.

(3) При битстрим пристапот DSLAM е управуван од Операторот, со што не се дава можност оператор-корисник технички да го промени пристапниот линк до крајниот корисник.

II. ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ УСЛУГА

Член 4

Принципи

Операторот при обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга ги применува следните принципи за:

- недискриминација,
- транспарентност,
- контрола на цени,
- водење на посебно сметководство.

Член 5

Битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Операторот треба да ги исполни сите разумни барања за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга согласно одобрената референтна понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга (во натамошниот текст: референтна понуда), како и:

- да обезбеди пристап до сите специфични мрежни елементи и/или средства;
- да не повлекува претходно даден пристап до специфичните мрежни елементи и/или средства без одобрение на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција);
- да обезбеди пристап до технички интерфејси, протоколи или други клучни технологии кои се неопходни за интероперабилност на услуги или услуги на виртуелна мрежа;
- да обезбеди пристап до системи за оперативна поддршка или слични софтверски системи кои се неопходни за обезбедување фер конкуренција во обезбедувањето услуга.

Член 6

Недискриминација

(1) Операторот при обезбедувањето на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, применува еднакви услови во еднакви околности за субјекти што обезбедуваат еднакви услуги и треба битстрим пристапот и препродажбата на битстрим услугата за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери.

(2) Операторот при обезбедувањето на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, обезбедува операторите-корисници да добиваат информации и услуги во временски рокови и со квалитет еднаков како за својата малопродажна деловна единица или услугите на своите деловни единици или партнери.

(3) Операторот при обезбедувањето на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга треба да обезбеди технички услови во трансмисионата мрежа за обезбедување на услугите: IP телефонија (VoIP), IP телевизија (IPTV) и видео на барање (VoD) изразени со поединечни цени за секоја услуга со квалитет еднаков како за својата малопродажна деловна единица или за своите деловни единици или партнери.

Член 7

Транспарентност

(1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката со која е определен за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар утврден во член 1 на овој правилник, или одлуката за измена на одобрена референтна понуда за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, да достави до Агенцијата предлог на Референтна понуда за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга (во понатамошниот текст: референтна понуда).

(2) Референтната понуда ја одобрува Агенцијата во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата, а Операторот треба да ја објави референтната понуда на својата веб страна во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрението од Агенцијата.

(3) Цените во одобрената референтна понуда Операторот треба да ги применува првиот ден од наредниот месец кој следи по месецот во кој е добиено одобрението од Агенцијата.

(4) Доколку предложената референтна понуда не е во согласност со одредбите на Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него, директорот на Агенцијата ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Операторот да изврши измена на предлог референтната понуда и во рок од 30 дена од денот на приемот на решението да достави изменет предлог на референтната понуда. Агенцијата ја одобрува изменетата референтна понуда во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата.

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата измена на одобрената референтна понуда по сопствена иницијатива, Агенцијата треба да се произнесе по истата во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата.

(6) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член кои се однесуваат на објавувањето и примената на референтната понуда важат и за измените на одобрената референтна понуда.

Член 8 Контрола на цени

(1) Операторот во референтната понуда објавува поединечни цени за сите елементи со кои се обезбедува услугата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга со цел да се овозможи операторот-корисник да не плаќа за елементи на мрежата или придружни средства коишто не му се нужно потребни за вршење на неговите услуги.

(2) Цените за битстрим пристап за нивоата 1, 2 и 3 од член 13 на овој правилник и цената за самостоен битстрим пристап од член 15 на овој правилник треба да бидат базирани на трошоци.

(3) При утврдувањето на усогласеноста на обврска-та од став (2) на овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC методологијата со можност долгорочната предвидлива вредност на мрежните елементи за битстрим пристап да се пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на Операторот.

(4) Цените за препродажба на битстрим услуга од член 14 на овој правилник треба да бидат определени врз основа на следната формула:

$$Cw = Cr - CP$$

каде што:

Cw е големопродажна цена понудена од Операторот;

Cr е малопродажна цена на битстрим услугата што ја обезбедува Операторот за своите претплатници;

CP е контролен процент, кој не смее да биде помал од 30% и поголем од 40%.

(5) Агенцијата определува граници за CP поинакви од утврдените во став (4) на овој член во зависност од состојбата на пазарот, при што ќе го има предвид балансот меѓу краткорочната корист што би ја имал оператор-корисник со препродажба на битстрим услугата

и долгорочната корист што би ја имал кога би инвестирал во сопствена инфраструктура. Агенцијата определува граници за CP поинакви од утврдените во став (4) на овој член и на барање на Операторот доколку истиот докаже дека со така определениот CP му се создава *price squeeze*, односно покаже дека со тој CP не може да работи рентабилно или на барање на оператор-корисник доколку докаже дека со така определениот CP нема услови за рентабилно работење.

(6) На барање на операторот-корисник, Операторот треба да му овозможи еднократните надоместоци за реализација на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга да бидат платени на 24 еднакви месечни рати, доколку општиот договор е склучен за период за и над две години.

Член 9 Водење на посебно сметководство

Операторот води посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедувањето на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во согласност со одредбите од член 47 на Законот за електронските комуникации.

III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА

Член 10 Обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Референтната понуда ги содржи сите елементи на мрежата и придружните средства потребни за обезбедување на битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга и со нив поврзаните услови и цени, а особено треба да содржи:

- а) општи услови за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга;
- б) технички можности за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга;
- в) информации за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга;
- г) информации за опремата, безбедносни процедури и применливи инструкции/стандарди за нејзино поврзување;
- д) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно приклучување (како на пр. определена опрема, воспоставување на линии, тестирање, ангажирање на човечки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошоци за одржување и користење на опрема и обезбедени ресурси);
- ѓ) доверливи информации;
- е) склучување на договори (времетраење, раскинување, решавање на спорови);
- ж) информации и услови за колокација;
- з) сите постапки за обесштетување и
- с) предвидувања и банкарска гаранција.

III.1 Општи услови за битстрим пристап или битстрим услуга

Член 11 Барање и одговор на барање

(1) Барањето за склучување договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга што го поднесува операторот-корисник до Операторот, меѓу другото, содржи:

- а) назив и седиште на операторот-корисник;
- б) потврда за извршена регистрација на нотификација издадена од Агенцијата;
- в) вид на услуги што се обезбедуваат преку битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга;
- г) ниво на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга;
- д) адреси на пристапните точки за кои операторот-корисник поднесува барање за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга;
- ф) предвиден (планиран) рок за времетраење на договорот.

(2) Операторот доставува одговор во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето за склучување договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

(3) Барањето за склучување договор за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга може да биде одбиено поради основани причини. Одговорот со образложение за одбивањето во писмена форма се доставува до операторот-корисник.

(4) Операторот-корисник има право во рок од 10 дена од приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека Операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи операторот во рок од 30 дена да склучи договор за обезбедување битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

Член 12

Реализација на битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга

(1) Операторот ќе почне да дава битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга ако операторот-корисник има писмено барање од претплатникот на кого треба да му обезбеди електронски комуникациски услуги.

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку содржи податоци за идентификација на корисникот и потпис, како и видот на услугата што сака да му биде обезбедена од операторот-корисник.

(3) За реализација на битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга од страна на операторот-корисник не е предуслов да постои претплатнички договор помеѓу претплатникот и Операторот.

(4) Операторот во својата референтна понуда треба да наведе рокови за реализација на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

(5) Времето за реализација на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга за претплатници на операторот-корисник треба да биде споредливо со времето на реализација за претплатници на операторот на недискриминаторска основа на квартално ниво, во рамки на отстапувања од најмногу 10% за било која страна. Операторот треба да води евиденција за времето на реализација на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, што треба особено да содржи:

- име и презиме на корисник;
- адреса;
- време на поднесување на барање (за свои корисници или за корисници на операторот-корисник);
- време на реализирање на барање.

(6) Казнените пенали за пречекорување на рокот за реализација на барање ќе бидат определени од страните во договорот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и истите најмалку треба да ја покријат штетата што му е нанесена на Операторот-Корисник предизвикана од задоцнетата реализација или изгубената добивка од услугите преку битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга во тој период.

III.2 Технички можности за обезбедување битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Член 13

Нивоа на битстрим пристап

Постојат нивоа на битстрим пристап и тоа:

а) Ниво 1: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и го предава битстримот на операторот-корисник директно по DSLAM. Операторот-корисник може да побара од Операторот да добие технички променет производ (дел за пристап) за тој да може да користи една или повеќе од имплементираните битски брзини или да побара Операторот да имплементира друга битска брзина по избор на крајниот корисник, доколку тоа е технички можно (Прилог 1, Опција 1).

На ова ниво операторот-корисник кој е физички присутен на DSLAM, се овозможува тој самиот да ја обезбедува „backhaul“ услугата и може целосно да ја користи сопствената мрежа. Тоа му овозможува да ја определи квалитетот на услугата низ рбетните мрежи и да понуди подобар квалитет на „backhaul“ услугата, при тоа нудејќи му на крајниот корисник ДСЛ услуга со други технички карактеристики.

б) Ниво 2: Операторот дава пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на ATM-PoP или на други технологии кои се користат (на технолошко ниво соодветно со ATM). Операторот-корисник управува со серверот за далечински пристап до бродбенд (BRAS-broadband remote access server) и има можност да ги промени неговите параметри, во зависност од типот на BRAS (Прилог 1, Опција 2).

На ова ниво операторот-корисник може да му обезбедува на крајниот корисник услуги со различни технички карактеристики.

в) Ниво 3: Операторот обезбедува пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, при што битстрим пристапот на операторот-корисник е на ниво на IP (Прилог 1, Опција 3).

На ова ниво сообраќајот се тунелира во IP управувана мрежа, со што се овозможува операторот-корисник да го гарантира квалитетот на услугата. Интернет-сообраќајот на операторот-корисник оди преку BRAS со кој управува Операторот.

Член 14

Препродажба на битстрим услуга

(1) За препродажба на битстрим услуга се смета кога Операторот обезбедува пристапен линк до ДСЛ до краен корисник и „backhaul“ услуга, а исто така обезбедува и поврзување на операторот-корисник на јавната IP мрежа на Интернет, при што услугата што му ја обезбедува Операторот на операторот-корисник е иста со онаа што Операторот им ја обезбедува на своите претплатници (Прилог 1, Опција 4).

(2) Операторот-корисник не треба да има своја инфраструктура, единствено што треба да направи е услугата да ја понуди на пазарот (да ја брендира), испорача и наплати.

Член 15

Самостоен битстрим пристап

Самостоен битстрим или самостоен големопродажен широкопојасен пристап (St-WBA – Stand-alone Wholesale Bitstream Access) е услуга на битстрим пристап што му обезбедува xDSL линија на крајниот претплатник при што претплатникот не плаќа месечна претплата на PSTN-Операторот (Public Switched Telephone Network).

Член 16

Нивоа на битстрим пристап понудени од Операторот

(1) Операторот во референтната понуда ги наведува нивоата на битстрим пристап определени во член 13 на овој правилник што тој ќе ги обезбедува.

(2) Агенцијата, при одобрувањето на референтната понуда, може да побара од Операторот да даде дополнително образложение за понудените нивоа на битстрим пристап.

Член 17

Пристапни точки

Операторот во референтната понуда ги наведува следните информации за неговите пристапни точки за соодветното ниво на битстрим пристап и тоа:

а) бројот, адресата и капацитетот на сите комутационски центри каде што може да се реализира битстрим пристапот;

б) можни ограничувања, кои се оправдани од технички аспект, за бројот на оператори кои можат да пристапат на секој комутационски центар.

Член 18

Технички спецификации на точки за пристап

(1) Референтна понуда содржи детален опис на техничките спецификации на точките за пристап на Операторот со наведување на релевантните стандарди за:

- електричен и физички интерфејс,
- интерфејс за пренос;
- интерфејс за сигнализација;

- онаму каде што е неопходно, информации за функционалните капацитети кои се нудат преку интерфејсите.

(2) Релевантните стандарди треба да се применат според следниот редослед:

- национални стандарди;
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандардизација во телекомуникациите)
- препораки на ITU-T.

III.3 Информации за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Член 19

Информации за мрежата

Операторот во референтната понуда наведува детални информации за неговата мрежа со цел операторите-корисници да можат да направат ефикасен избор на пристапните точки на кои ќе пристапат и да го планираат развојот на нивната мрежа и услуги, а особено:

- а) архитектурата и мапа на мрежата;
- б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што се користи.

III.4 Информации за опремата, безбедносни процедури и применливи инструкции/стандарди за нејзино поврзување

Член 20

Информации за опремата

Операторот во референтната понуда обезбедува информации за опремата што ќе се користи за обезбедување битстрим пристап за соодветното ниво на битстрим пристап, како и безбедносните процедури и применливите инструкции/стандарди за нејзино поврзување.

Член 21

Дефекти

(1) Операторот во својата референтна понуда треба да наведе рокови за отстранување на дефекти за два вида на дефекти и тоа:

а) дефекти за кои е потребно пократко време на отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти; и

б) дефекти за кои е потребно подолго време на отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти.

(2) Доколку дефектот се случи во просторот на Операторот, времето за отстранување на дефектите за претплатници на операторот-корисник треба да биде споредливо со времето за отстранување на дефекти за претплатници на Операторот на недискриминаторска основа на квартално ниво во рамки на отстапувања од најмногу 10% за било која страна. Операторот треба да води евиденција за пријавените дефекти, што треба особено да содржи:

- име и презиме на корисник;
- адреса;
- време на пријавување на дефектот (за свои корисници или за корисници на операторот-корисник);
- време на отстранување на дефектот; и
- краток опис на дефектот.

(3) Надоместокот за отстранување на дефектот целосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се докаже дека операторот-корисник е одговорен за настанатиот дефект.

(4) Доколку Операторот не успее да го запази рокот определен во референтната понуда, а операторот-корисник го отстрани дефектот на своја сметка според условите одредени од Операторот, соодветните трошоци на истиот ќе му бидат надоместени од Операторот.

(5) Казните за пречекорување на рокот за поправање на дефектите ќе бидат определени од страните во договорот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и истите најмалку треба да ја покријат штетата што му е нанесена на операторот-корисник предизвикана од дефектот или изгубената добивка од услугите преку битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга за тој период.

III.5 Склучување на договори

Член 22

Склучување на општ договор

(1) Операторите склучуваат општ договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на барањето за склучување општ договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга.

(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот утврден во став (1) на овој член, на барање доставено од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно Законот за електронските комуникации.

(3) Општиот договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга треба да е во согласност со референтната понуда одобрена од Агенцијата и Законот за електронските комуникации и треба да содржи најмалку одредби за:

а) правата и обврските на Операторот и операторот-корисник;

б) услугите и видот на колокацијата кои Операторот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник;

в) времетраење на општиот договор кое не може да биде пократко од 2 години;

г) начинот и постапката за раскинување и измена на општиот договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга;

д) сите постапки за обесштетување.

(4) Општиот договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга меѓу Оператор и оператор-корисник се доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото потпишување во печатена и електронска форма.

(5) Агенцијата ги објавува оние делови од општиот договор на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите на Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон

Член 23

Склучување на посебни договори

(1) Врз основа на општиот договор, операторот-корисник со Операторот склучува посебен договор за колокација и посебен договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга.

(2) Во посебниот договор за колокација, меѓу другото, се утврдува рокот за имплементација на колокација кој не може да биде подолг од 60 работни дена.

(3) Во посебниот договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга, меѓу другото, се утврдува рокот за имплементација на конкретниот битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга, кој треба да биде во согласност со одредбите од член 12 ставови (4) и (5) од овој правилник.

(4) Посебните договори задолжително треба да содржат одредби за договорна казна во случај кога Операторот не се придржува кон роковите утврдени во ставот (2) и (3) на овој член.

Член 24

Предвидувања и банкарска гаранција

(1) Операторот-корисник треба во барањето за склучување на општ договор за битстрим пристап или препродажба на битстрим услуга да наведе и предвидувања за бројот на корисници за период од два месеци.

(2) Операторот може да побара од операторот-корисник да му достави банкарска гаранција за период не подолг од два месеци, а согласно со иницијалните предвидувања од став (1) на овој член или бројот на тековно склучени договори.“

IV. ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ

Член 25

Извештај

(1) Операторот податоците од Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на квалитетот на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, ги доставува до Агенцијата и ги објавува на својата веб-страница најдоцна 60 дена по истекот на претходниот квартал.

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

„Македонски Телеком“ АД за електронски комуникации-Скопје, како определен оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо број 8 - Пристап до услуги со широк опсег, треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник, да достави до Агенцијата на одобрување предлог референтна понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга усогласена со одредбите на овој правилник.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2008 и 75/2010).


Член 28

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 02-3702/1
22 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Робер Орданоски, с.р.

Прилог 1

ПРИЛОГ 2

**ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА БИТСТРИМ ПРИСТАП И ПРЕПРОДАЖБА НА БИТСТРИМ
УСЛУГА**

А. Просечно време за изведба на индивидуален битстрим пристап (година _____, квартал _____³)

Просечно време за изведба за сопствени корисници ⁴	Просечно време за изведба за корисници на оператор-корисник ⁴	Отстапување (%)

Б. Просечно време за отстранување на дефекти (година _____, квартал _____³)

Процентуална застапеност на дефектите во однос на вкупниот број на дефекти ⁵	Просечно време за отстранување на дефекти за сопствени корисници ⁶	Просечно време за отстранување на дефекти за корисници на оператор-корисник ⁶	Отстапување (%)

Појаснувања:

3. Периодот се однесува на квартално ниво
4. Просечно време за изведба на битстрим пристап сметано од моментот на прием на барање од сопствена малопродажна служба или од оператор-корисник, започнувајќи од денот на поднесување на барањето.
5. Две групи на дефекти: дефекти за кои е потребно пократко време на отстранување и нивно процентуално учество и дефекти за кои е потребно подолго време на отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти.
6. Време на отстранување на дефект е време во кое успешно се отстранети дефектите мерено во часови од времето на пријавување на дефектот до поправка на дефектот.

РЕГУЛАТРОНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3237.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут на седницата одржана на 24.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА МАЗУТ

1. На Акционерско друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп. Бр. 11-210/12
24 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ – СКЛАДИРАЊЕ НА МАЗУТ

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Акционерско друштвото за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино, со седиште на ул. „Индустриска“ бб, Неготино, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут.

3. Датум на издавање на лиценцата:

24 октомври 2012 година

4. Период на важење на лиценцата:

35 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

24 октомври 2047 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 39.04.1/12

7. Број на деловниот субјект - 6026796

8. Единствен даночен број – 4019005110545

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут.

Како складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на мазут, во смисла на оваа лиценца се смета, складирање на мазут во посебни резервоари за сопствена потрошуваќа, како и за трговија со мазут.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 3 резервоара со волумен од по 20.000 м³ во сопственост на Акционерско друштвото за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши складирање на мазут, во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира мазут, со капацитет определен со прописите со кои се уредува складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на мазут, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста складирање на мазут, носителот на лиценцата ќе ја врши во Катастарска општина Тремник.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со мазут;

- обезбеди мазут со кој врши складирање да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на мазут, во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на мазут, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА					ВКУПНО располо-	ПРОДАЖБА						Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	ВКУПНО живо (2+6) 7		во РМ		ИЗВОЗ	ВКУПНА продажба (10+11) (7-12) 12			
		ОКТА	Други				3	4	5			6	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Мазут														
Вкупно														

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

3238.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец октомври 2012 година, на седницата одржана на 24 октомври 2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец октомври 2012 година, се утврдува да изнесува 33,2460 ден/м³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец октомври 2012 година, во износ од 28,7977 ден/м³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,1392 ден/м³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец октомври 2012 година („Службен весник на РМ“ бр. 127/12);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 ден/м³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец октомври 2012 година („Службен весник на РМ“ бр. 127/12);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 ден/м³, утврдени со Одлуката за одобрување на цената за регулиран период за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен

ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/11).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП. Бр. 08-233/12

24 октомври 2012 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО СИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

3239.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) и член 92 став 9 од Правилникот за содржината и начинот на одтваравање на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ТАРИФНИКОТ ЗА ДОКОМПЛЕТИРАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ ОД ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Член 1

Тарифникот за докомплетирање на барањата за остварување на право од задолжително здравствено осигурување со податоци од други субјекти објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 5 од 12.1.2012 година престанува да важи.

Член 2

Оваа одлука влегува сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18500/16

9 октомври 2012 година

Скопје

Управен одбор

Претседател,

Елена Трпковска, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**II ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ****3240.**

Врз основа на член 32 став 5 од Уставот на Република Македонија, член 203, 205 став 3, 206 и 210 став 1 од Закон за работните односи (Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 52/2012) член 3 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст-„Службен весник на РМ“ бр. 84/2010), Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија и Здружението за енергетика од приватниот сектор на Организацијата на работодавачите на Македонија, склучуваат

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ЕНЕРГЕТИКА****I ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој колективен договор се уредуваат и доуредуваат правата, обврските и одговорностите на потписниците на овој колективен договор (во понатамошниот текст: Договор), во согласност со закон и други прописи, правните правила со кои се доуредува склучувањето, содржината, престанокот на работниот однос и други прашања од работните односи или во врска со работните односи, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Член 2

Овој Договор се применува непосредно и неговите одредби се задолжителни за страните кои го склучиле.

Член 3

Овој Договор важи за сите работници и работодавачи од областа на дејностите снабдување, дистрибуција и производство на електрична енергија, топлинска енергија и нафтени деривати според Националната класификација на дејности на Република Македонија.

Член 4

Со колективен договор на ниво на работодавач, можат да се утврдат и други права и обврски покрај утврдените со закон, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат поголеми права од оние утврдени со закон и/или со овој колективен договор.

Член 5

Изразите употребени во овој Договор го имаат следното значење:

1. „Синдикат“ е Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија.
2. „Работен однос“ е договорен однос меѓу работникот и работодавачот во кој работникот доброволно се вклучува во организираниот процес на работа кај работодавачот, за плата и други примања, лично и непрекинато ја извршува работата според упатствата и под надзор на работодавачот.
3. „Работник“, е секое физичко лице кое е во работен однос врз основа на склучен договор за вработување.
4. „Работодавач“, е правно и/или физичко лице кое вработува работници врз основа на договор за вработување.

Член 6

Во случај на дискриминација согласно членот 6 од ЗРО кандидатот за вработување или работникот имаат право да бараат надомест на штета согласно со Законот за облигациони односи.

Член 7

Со потпишување на договорот за вработување, се заснова работен однос помеѓу работникот и работодавачот.

Договорот за вработување работникот го потпишува лично, а во име на работодавачот договорот го потпишува застапникот по закон на правниот субјект, запишан во соодветниот регистар или претставник овластен од него.

Член 8

Договорот за вработување се смета за склучен кога ќе го потпишат работникот и работодавачот, а правата од работен однос почнуваат да се остваруваат од денот утврден за отпочнување со работа во договорот за вработување.

1. Посебни услови за засновање на работен однос**Член 9**

Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се предвидат, особено: стручната подготовка, посебни знаења и способности за извршување на соодветни работи, работно искуство, психофизички и физички способности, положен посебен стручен испит, положен возачки испит од определена категорија, познавање на странски јазик, познавање на информатичка технологија и други специфични услови утврдени во колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавачот.

Како посебни услови за засновање на работен однос не можат да се утврди полот, возраста, расата, боја на кожата, религиозното политичкото и друго убедување освен ако со посебни прописи не е поинаку определено.

За извршување на работи на работни места за кои како посебен услов не се бара стручна подготовка или друг вид на способност не може како посебен услов да се утврдува работното искуство.

Начинот и постапката за проверка на способноста, кога тоа е утврдено како посебен услов за засновање на работен однос, се регулира во колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавач.

2. Пробна работа, приправнички и волонтерски стаж**Член 10**

При склучувањето на договорот за вработување работникот и работодавачот може да се договорат за пробна работа.

Приправничкиот стаж се утврдува во различно времетраење согласно колективниот договор на ниво на работодавач.

3. Обврски на работникот**Член 11**

Работникот е должен совесно да ја извршува својата работа на работното место за кое што склучил договор за вработување, во време и на место, кои што се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работата и деловната активност на работодавачот.

Работникот ја изведува работата во обем и на начин според технолошките стандарди на видот на работата на работното место и според упатства и насоки на претпоставениот овластен работник од работодавачот.

Член 12

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по животот или здравјето, поради неспроведување на мерките за безбедност на здравје при работа.

Во случај работникот да одбие да работи согласно со претходниот став должен е писмено да го извести работодавачот и претставникот на работниците за безбедност и здравје при работа за причините поради кои одбива да работи.

До колку работодавачот смета дека во работата не постои опасност по животот и здравјето на работникот и дека прекилот на работа е неоснован, должен е писмено да го извести работникот, а копија од известувањето да достави до инспекторот на труд.

4. Обврска на работодавачот**Член 13**

Работодавачот во врска со вршењето на работа на работникот, ги има следните обврски:

1. Да му обезбеди работа која е договорена во договорот за вработување;

2. Да му ги обезбеди сите потребни средства и работен материјал, за да може непречено да ги исполнува своите обврски и да му овозможи слободен пристап до деловните простории;

3. Да му обезбеди плата за извршената работа;

4. Да му обезбеди услови за безбедност за животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за заштита за работа;

5. Да ја почитува и штити личноста и достоинството на работникот, како и да ја штити приватноста на работникот;

6. Да обезбеди ниту еден работник да не биде жртва на вознемирување и полово вознемирување;

7. Да обезбеди заштита на личните податоци за работникот и личните податоци на кандидатите за вработување;

При склучување договор за вработување на деловни лица - менаџерски договор условите ќе се договараат помеѓу менаџерите и Управниот одбор, односно Надзорниот одбор.

Обрска на работодавачот е на работникот да му ги обезбеди сите други права кои произлегуваат од работниот однос, согласно Законот за работни односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен договор.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ**Член 14**

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 часа неделно.

Работната недела по правило трае 5 работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач согласно со закон може да се утврди пократко неделно работно време од 40 часа.

Со одлука од претходниот став се утврдуваат условите и деловите од работниот процес на работодавачот за кои се скратува работното време.

Работното време од став 3 на овој член се смета за полно работно време.

Член 15

На работник кој работи на особено тешки, напорни и работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз неговото здравје односно работната способност и не може во целост да се отстранат или да се попречат со примена на заштитни мерки, работното време му се скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото здравје, односно работна способност во согласност со закон и колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места кај работодавачот. Елементи за потешки услови за работа кои задолжително мора да се земат предвид се следниве:

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и др.);

- физички и психички оптоварувања (оптоварување на сетилата, тешки физички напори со можни последици за здравјето, работа со нечисти материји и др.);

- опасност по здравјето и животот на работното место (опасност од алатите или предметите на трудот, од транспортните средства и средствата на јавниот сообраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од затрупување, експлозија, жешки и вжарени предмети или материји, нагризувачки материјали и др.).

Член 16

Кога тоа го бара природата на дејноста односно работата и работните задачи и организацијата на работата, подобро користење на средствата за работа, порационалното користење на работното време и извршување на определени работи и задачи со утврдени рокови, одржување и ремонт, изготвување на пресметки и анализи, спазување на одредени рокови во интерес на работодавачот, овластениот работник му предлага на раководниот орган да донесе одлука за прераспределба на работното време.

Прераспределбата на работното време се врши така што во определени временски периоди во текот на годината, работното време да биде подолго од осум часа дневно, а во останатиот период пократко од осум часа дневно, со тоа што вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината, а да се обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работните денови кој не може да биде пократок од 12 часа.

Како полно работно време од осум работни часа се смета и работно време, пократко од осум часа, а подолго од четири часа, утврдено во член 17 од овој Договор.

Прераспределбата на работното време во писмена одлука ја донесува работодавачот, односно овластениот работник.

Член 17

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, или со акт на работодавачот, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

Член 18

Почетокот и крајот на работното време, вклучувајќи ги паузите и останатите услови за искористување на полното работно време во работната недела се утврдува со акт на работодавачот.

Дневното работно време не може да се менува во текот на работниот ден.

Член 19

Синдикатот има право на увид во евиденцијата во врска со користењето на полното работно време вкупно и поединечно за секој работник.

Прекувремена работа**Член 20**

Работа преку полното работно време (прекувремена работа) се воведува:

- во случај на исклучиво зголемување на обемот на работа;

- во случај кога е потребно продолжување на деловниот односно производниот процес;

- во случај кога треба да се отстрани оштетување на средствата за работа за да не дојде до прекин на работниот процес;

- во случај кога е потребно да се обезбеди безбедност на луѓето, имотот и прометот;

и во други случаи на завршување на итни и неодојни работи чие извршување не трпи одлагање.

Во случаите предвидени во ставот 1 на овој член, работникот по завршувањето на работното време останува на работа, а ако заминува од работа, треба да се врати на работното место.

Работа подолга од полното работно време, се воведува со одлука или усмен налог од работодавачот или друго лице/а овластено/и од нив. Одлуката се донесува во писмена форма, а во случај на усмен налог истиот во рок од 3 дена се потврдува со писмена одлука.

Прекувремената работа може да трае најмногу 8 часа неделно односно 190 часа годишно.

Максимална прекувремена работа може да се утврди поинаку во колективен договор на ниво на работодавач.

Дополнително работење во случај на несреќа

Член 21

Во случај на природна несреќа предизвикана од виша сила и други несреќни случаи како што се хаварии, дефекти и друго, или пак ако таква несреќа се очекува, работникот е должен да работи преку потполното работно време се додека е неопходно да се спасат човечките животи, да се заштити здравјето на луѓето или да се спречи непоправлива материјална штета.

Нокна работа

Член 22

Нокна работа се смета работење во нокно време. Нокно време е период помеѓу 22:00 часот и 06:00 часот наредниот ден.

Пред воведувањето на нокната работа која се врши со работници кои редовно работат ноќе работодавачот е должен најмалку еднаш годишно да се консултира со репрезентативниот синдикат во поглед на:

- времето кое се смета за нокна работа;
- обличите на нокното работење;
- мерките за заштита при работа и мерките за социјална заштита.

Работодавачот е должен на работниците од став 2, кои работат ноќе да им обезбеди: подолг одмор, соодветна храна, обезбеден превоз, стручно раководство на работниот процес и вонреден лекарски преглед.

Работодавачот кој користи редовно работници за нокна работа е должен да ја извести инспекцијата на трудот.

Работното време на работникот кој работи нокно време не смее да трае просечно повеќе од 8 часа на секои 24 часа.

IV. ОДМОРИ И ОТСУСТВА

Член 23

Помеѓу два последователни работни денови работникот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа непрекинато во текот на 24 часа.

Член 24

Работникот има право на неделен одмор од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен одмор од член 23 на овој договор.

Ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден во неделата.

Деновите на неделниот одмор на работниците кои работаат во смени, се утврдува со распоред.

Член 25

Работникот има право на годишен одмор согласно закон, Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и овој Колективен Договор.

Траењето на годишниот одмор над законски утврдените 20 работни дена се определува врз основа на критериуми утврдени во колективен договор на ниво на работодавач.

Работник кој за првпат заснова работен однос, се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеци, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното.

Платен одмор

Член 26

Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на календарската година во следните случаи:

- за склучување на брак.....3 дена
- за склучување брак на дете.....2 дена
- за раѓање или посвојување дете.....2 дена
- за смрт на сопругник или дете.....5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра.....2 дена
- за смрт на родител на сопругник2 дена
- за смрт на дедо или баба.....1 ден
- за елементарни непогоди.....3 дена
- за полагање на стручен испит или друг испит за потребите на работодавачот....3 дена

Право на два последователни работни денови за давање крв доброволниот дарител го користи во денот кога дава крв и наредниот ден.

Во случај на давање крв во неработен ден, дарителот има право на 2 последователни слободни работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други случаи за платено отсуство од работа.

Привремен принуден одмор

Член 27

Во услови и околности на целосно или делумно престанување на производниот процес од деловни причини или намалување на обемот на работата во одредени организациски делови, односно работа кај работодавачот, работниците од тие организациски делови се упатуваат на привремен принуден одмор (во понатамошниот текст ППО).

Синдикалниот претставник не може да биде упатен на ППО.

Член 28

Одлука за организирање на ППО донесува органот на управување во друштвото.

Овластен работник од работодавачот го определува организацискиот дел и делот на производниот процес односно работата во која се исполнети условите и околностите за организирање на ППО и времетраењето на организирањето на ППО со изготвена програма претходно разгледана од Синдикалната организација кај работодавачот и добиено мислење од неа.

Врз основа на одлуката на органот на управување за организирање на ППО, овластен работник кај работодавачот изготвува план за спроведување на ППО, и

со решение поединечно ги определува работниците кои се упатуваат на ППО и ја определува должината на тој одмор.

Приговорот поднесен против решението за упатување на работникот на ППО не го задржува извршувањето на решението.

По престанување на условите и околностите, овластениот работник со одлука утврдува дека престанала потребата за организирање на ППО во соодветниот организационски дел односно технолошко-техничкиот производен процес и дека се создадени услови за редовно одвивање на работата.

Член 29

На работните места каде што процесот на производството и работата го дозволуваат тоа, се врши наизменично упатување и враќање на работниците на ППО при што се обезбедува сигурноста на објектите и постројките и квалитетот на работата.

Член 30

Упатувањето на работниците на ППО може да трае 3 месеци во текот на една календарска година.

Член 31

Синдикатот има право да бара информации за применување на одлуката за упатување на ППО и нејзино спроведување.

V. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 32

Работникот има право на плата.

Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од пресметковна вредност за единица коефициент (досегашна најниската плата) утврдена со овој колективен договор.

Платата е составена од:

- а) основна плата;
- б) дел од плата за работна успешност
- в) дел за деловна успешност и
- г) додатоци.

Пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност за полно работно време и полн учинок изнесува 10.050,00 ден.

Член 33

При утврдување на пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност ќе се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности, општото ниво на платите на дејност, нивото на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колективниот договор најмалку еднаш годишно, но не подоцна од 31.01. во тековната година, односно по секое усогласување.

Член 34

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во работењето врз основа на изготвена програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми, а со согласност од Синдикалната организација кај работодавачот може да утврди отстапување од пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност утврдена во член 32 од овој Колективен договор, со тоа што намалувањето на пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.

а) Основна плата

Член 35

Основната плата се определува земајќи ги предвид барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што износот на пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност се множи со коефициентот на степенот на сложеноста на одделна група на работи на која припаѓа работното место на кое работникот работи согласно договорот за вработување.

Групите се утврдуваат со колективен договор на ниво на работодавач или акт на ниво на работодавач.

Основната плата на работникот за полно работно време, нормален учинок и нормални услови за работа се утврдува со договорот за вработување, и не може да биде пониска од пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност утврдена со овој колективен договор.

За нормални услови на работа се сметаат условите во кои претежно се извршува работата, без посебни физички и психички напрегања, влијанија на средината, опасност од повреди и други оптоварувања, потешкотии од нормалните.

Член 36

Основната плата се пресметува и исплатува како месечна плата согласно на исплатниот период утврден во закон.

Со колективен договор на ниво на работодавач, работодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна плата која се пресметува и исплатува со истекот на работната недела.

б) Дел за работна успешност

Член 37

Критериуми и мерила за утврдување на работната успешност се: обем, квалитет, креативност и инвентивност, остварена продуктивност, економичност, заштеди во процесот на работење, ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други критериуми утврдени во колективниот договор на ниво на работодавач и друг акт на работодавачот.

Работната успешност се мери, односно проценува за поединци или групи на работници според однапред утврдени критериуми и мерила.

Резултатите од работењето на работникот согласно со претходниот став ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните резултати од причини што не зависат од работникот, има право на 100% од основната плата.

Член 38

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдикатот може да покрене иницијатива за нивно преиспитување.

Член 39

Дел од платата врз основа на работна успешност се пресметува и исплатува заедно со основната плата или во друг термин кој е поповолен за работодавачот.

в) Дел за деловна успешност

Член 40

На работникот може да му се исплати и дел врз основа на деловна успешност на работодавачот.

г) Додатоци на плата

Член 41

Основната плата за одделни работни места се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно место, а особено:

- работни задачи во чие извршување работникот постојано е изложен на неповолните влијанија на околината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, врева, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);

- при работни задачи во кои согласно со прописите работникот постојано употребува заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди за доведување свеж воздух или други заштитни средства;

- работи при кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија).

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места и износот на зголемувањето врз таа основа не зависи од висината на платата на работникот, туку се утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на работа.

Член 42

Основната плата на работникот се зголемува по час најмалку за:

- за прекувремена работа	35%
- за работа ноќе	35%
- за работа во три смени	5%
- за работа во ден на неделен одмор	50%

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно.

Правото на зголемен надоместок врз основа на работа во три смени работникот го остварува само за ефективно поминато работно време во смени.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се регулираат и други основи за зголемување на основната плата.

Член 43

Основната плата на работникот се зголемува за најмалку 0,5% за секоја година работен стаж.

Член 44

Платата на членовите на органите на управување и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја определува органот што ги избрал, во согласност со актот на работодавачот.

Член 45

Инвалид на трудот има право на работа со скратено работно време, односно вработување на друга соодветна работа, професионална рехабилитација, како и право на соодветен паричен надоместок во врска со користењето на тие права, во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, со овој Колективен договор односно на ниво на работодавач.

Член 46

Пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност на работник кој е 5 години пред исполнување на условите за пензија, а е распореден на помалку вреднувано работно место, не може

да биде помала од платата што ја примал пред распоредувањето, валоризирана за тековниот пораст на платите кај работодавачот.

а) Надоместоци на плата

Член 47

Работодавачот на работникот му исплатува надомест на плата за време на:

- боледување (за време на привремена неспособност за работа);
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- прекин на работниот процес од причини од страна на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис;

- слободни денови од работа;
- дообобразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;

- синдикално образование;
- за време на отказан рок и
- други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Во случаите од претходниот став на работникот му припаѓа надоместок на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци доколку со закон поинаку не е определено.

Доколку работникот не примал плата во тој период, му припаѓа надомест во висина на пресметковна вредност за единица коефициент за најнизок степен на сложеност утврдена во овој Колективен договор.

Член 48

Работникот има право на надомест на плата врз основа на придонесот од иновации, рационализации и други видови творештва, за потребите на работодавачот, кој се утврдува со договор склучен меѓу работникот и работодавачот.

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат критериуми за утврдување на висината на надоместокот врз оваа основа со колективниот договор на ниво на работодавач.

Член 49

За време на приправничкиот стаж и пробна работа на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од платата предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 50

Работниците што се упатуваат на привремен принуден одмор имаат право на надомест на плата во висина од најмалку 70% што ја оствариле во претходниот месец пред да бидат упатени на ППО, за период до 3 месеци во тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира со просечниот пораст на платите кај работодавачот.

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓаат на ППО немаат право на регрес за исхрана и трошоци за превоз.

Член 51

За време на временна неспособност за работа поради болест до 7 дена работникот има право на надоместок на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледување од 80% и над 15 дена за сите денови од 90% од основницата утврдена со закон.

За време на временна неспособност за работа поради повреда на работа и професионално заболување работникот има право на надоместок на плата во висина на неговата плата исплатена во претходниот месец.

Член 52

За време на штрајк кој е организиран заради повредени права на работниците уредени со закон, колективен договор и со договорот за вработување: неисплата на плата, неплатени придонеси и надоместоци, непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 60% од основната плата на работникот, за време од 5 работни дена.

2. Надоместување на трошоците поврзани со работата**Член 53**

Работникот има право и на надомест на трошоците поврзани со работа утврдени со закон и колективен договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во висина од 8% од основницата и тоа:

1. Дневници во полн износ

- а) за секои 24 часа поминати на службен пат
- б) за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога службеното патување траело повеќе од 1 ден
- в) кога службеното патување траело подолго од 12 часа, а пократко од 24 часа

2. Половина дневница

- а) ако патувањето траело повеќе од 8 часа, а помалку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато на пат подолго од 8 часа, а пократко од 12 часа, кога патувањето траело повеќе од 1 ден

- дневници за службени патувања во странство согласно Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци

- теренски додаток во земјата, за работа на терен надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од обезбедените услови за престој на работникот на терен (сместување, исхрана и др.) во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач

- надомест за одвоен живот од семејството, во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач, но не помалку од 60% од основницата

- правото на надомест за одвоен живот се користи во целост, само во случај кога нема организирано сместување и исхрана

- надоместокот за одвоен живот се исплаќа во случај кога работникот е распореден, односно упатен на работа надвор од седиштето на работодавачот или надвор од местото на постојаното живеалиште

- надомест на трошоци за користење на сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој поминат километар

- надомест на трошоците за селидба за потребите на работодавачот, во висина на реално направените трошоци.

Покрај надоместоците од став 1 на овој член согласно колективен договор, на работникот му се исплатува и надоместок за:

- регрес за годишен одмор во висина која изнесува 80% од основницата, а најмногу 100% од основницата
- јубилејна награда за најмалку 10, 20, 30 години непрекината работа кај ист работодавач во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач.

Работодавачот може на работникот да му исплати и новогодишен надоместок во висина која изнесува најмалку 50% од основницата.

Работодавачот може на работникот да му исплати и 13-та плата, доколку за тоа постојат услови и можности кај работодавачот.

Работодавачот на свој трошок на работникот може да организира исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година.

Основницата за пресметување на надоместоците на работникот претставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

На работникот му се исплаќаат и други надоместоци согласно колективниот договор на ниво на работодавач.

Член 54

Работникот има право на отпремнина при заминување во пензија во висина на најмалку 2 просечни месечни нето плати исплатени во последните 3 месеци на ниво на Република Македонија.

Член 55

Во случај на смрт на работникот, на семејството му се исплаќа еднакратна парична помош во висина од 3 просечни месечни нето плати исплатени во државата во последните 3 месеци.

Во случај на смрт на член од потесното семејство на работникот му се исплатува помош во висина на 2 просечни месечни нето плати исплатени во Републиката во последните 3 месеци.

Под потесно семејство на работникот во смисла на став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, децата на работникот и лица што ги издржува врз основа на закон.

Член 56

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци, поради повреда на работа или професионално заболување на работникот му се исплатува еднакратна помош во висина од 1 просечна месечна нето плата исплатена во Републиката во претходните 3 месеци.

Член 57

Во случај на потешки последици од елементарни непогоди на работникот му се исплатува надомест од најмалку 1 просечна месечна нето плата во Република Македонија.

VI. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА**Член 58**

Со колективен договор на ниво на работодавач, се определуваат случаи на штетни дејствија на работникот за кои се утврдува висината на паушалното обезштетување, како и начинот и условите за намалување или простување на плаќањето на обезштетувањето.

VII. НАЧИНИ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**Член 59**

Договорот за вработување престанува да важи во следните случаи:

1. Со изминување на времето за кое што бил склучен;
2. Со смрт на работникот;
3. Поради престанување на правниот субјективитет на работодавачот согласно со закон;
4. Спогодбено раскинување
5. Поради престанување на потребата од вршење на одредени работи од деловни причини;

6. Со исполнување на законски услови за пензионирање;

7. Поради утврдена трајна неспособност за работа на работникот;

8. Ако со правосилна одлука му е изречена казна за твор, забрана на вршење определени работи од работен однос и воспитна заштитна или безбедоносна мерка поради кои не може да работи подолго од шест месеци.

9. Со отказ од страна на работникот;

10. Со отказ од страна на работодавачот.

1. Откажување на Договор за вработување од страна на работникот

Член 60

Работникот може да го откаже договорот за вработување ако писмено изјави дека сака да го откаже договорот за вработување.

Ако работникот го откаже договорот за вработување, отказниот рок е еден месец.

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од денот по врачување на одлуката за отказ на договорот за вработување.

Работникот кој го откажал договорот за вработување должен е да ја врати опремата со која е задолжен, службената легитимација и да ги подмири паричните и други обврски кон работодавачот ако ги има.

2. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот

Член 61

Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување со отказ на работникот, поради кршење на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работата или причини на вина (лична причина од страна на работникот) доколку кршењето на работната дисциплина или неисполнувањето на обврските од работа е утврдено со посебна постапка (сосушување на сторителот, на сведоци и изведување на докази).

Член 62

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ поради кршење на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работата, ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот.

Пред откажување на договорот за вработување, а врз основа на извештај од непосредниот раководител, ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот, истиот е должен на работникот да му даде писмено упатство и насоки за правилно извршување на работните обврски, и да го предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното извршување.

Доколку работникот не го подобри своето работење, врз основа на извештај од непосредниот раководител, работодавачот може да донесе одлука од став 1 на овој член.

3. Откажување на договорот за вработување од деловни причини

Член 63

Како деловни причини се сметаат случаите кога работодавачот има намера да воведо поголеми промени во производството, програмата, реорганизацијата, структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат потреба од намалување на бројот на работниците.

Во случаите кога ќе настанат предвидените промени од став 1 на овој член, на работникот може да му престане работниот однос на начин и постапка

предвидени со Законот за работни односи, со овој Колективен договор и со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 64

Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред донесувањето на одлуката за откажување на договорот за вработување од деловни причини ја известува синдикалната организација кај работодавачот и е должен со истата да се консултира заради постигнување договор.

За постапката за утврдувањето на потребата од престанок од работа на поголем број работници, односно на најмалку 20 работници за период од 90 дена при секој престанок на работен однос, кај работодавачот се изготвува и применува програмата донесена од надлежен орган на работодавачот по претходно добиено мислење од синдикалната организација кај работодавачот која е должна да достави мислење во рок од 30 дена.

Доколку не се произнесе синдикатот во предвидениот рок, се смета дека ја прифатил програмата.

Програмата ги содржи следниве елементи:

1. Општи податоци за друштвото;

2. Промени што се воведуваат и причините за нивното воведување:

- укинување на работно место,

- намалување на број на извршители на работно место;

- укинување на организациони делови

3. Број на вработени по работно место и/или работни места, квалификациона структура на работното место за чија работа престанала потребата или се намалува бројот на извршители по работно место;

4. Начин на решавање на правата на работниците за чија работа престанала потребата;

5. Финансиски и други средства што треба да се обезбедат за спроведување на програмата;

6. Рокови и носители на активностите за спроведување на програмата.

VIII. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 65

Штрајкот е организиран прекин на работа заради остварување и зголемување на правата од работниот однос утврдени со закон, Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и со овој Колективен договор.

Штрајкот на работниците кај работодавачот го најавува претседателот на Синдикалната организација кај работодавачот, согласно со Статутот, до органот на управување на работодавачот, а на дејноста која ја опфаќа овој колективен договор, штрајкот го најавува претседателот на Самостојниот Синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија до Здружението на работодавачи против кого е насочен.

Штрајкот поради неостварување на веќе договорени права се најавува 3 дена пред започнувањето.

Штрајкот мора писмено да се најави на работодавачот. Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се наведат причините за штрајкот, местото на одржувањето на штрајкот, времетраењето и денот и времето на почетокот на штрајкот.

Штрајкот не смее да започне пред завршување на постапката за помирување, согласно со закон. Обврската за помирување не смее да го ограничи правото на штрајк, кога таква постапка е предвидена со закон, односно пред спроведување на друга постапка за мирно решавање на спорот за која страните се договориле.

Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој нема да се оневозможува или попречува организирањето и одвивањето на работниот процес за работниците кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на работниците и на одговорните лица во деловните простории на работодавачот.

Член 66

Работодавачот може да отстрани работници од работа само во одговор на веќе започнат штрајк најмногу до 2% од бројот на работниците учесници во штрајкот.

Работодавачот може да ги отстрани од процесот на работа само оние работници кои со своето однесување поттикнуваат насилничко и недемократско однесување, со што се оневозможуваат преговорите меѓу работниците и работодавачот.

За работниците одстранети од работа, за времето додека се отстранети од работа, работодавачот е должен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните прописи за најниската основица за плаќање на придонесите.

Член 67

На предлог на работодавачот, синдикатот и работодавачот спогодбено подготвува и донесува правила за производно одржувачки и нужни работи кои несмеат да се прекинуваат за време на штрајк.

Правилата содржат особено одредби за работите и бројот на работниците кои на нив мора да работат за време на штрајк, а со цел за овозможување обновување на работата по завршување на штрајкот (производно одржувачки работи), односно со цел за вршење на работите кои се неопходно потребни заради спречување на загрозување на животот, личната сигурност или здравјето на граѓаните (нужни работи).

Со определување на работите од претходниот став не смее да се оневозможува или битно ограничува правото на штрајк.

Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на предлогот на работодавачот до синдикатот за определување на работите од ставот (2) на овој член, работодавачот или синдикатот може во рок од наредните 15 дена да бара за тие работи да одлучи арбитража.

Член 68

Организирањето или учеството во штрајк организиран во согласност со одредбите на закон или овој договор, не претставува повреда на договорот за вработување.

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна положба од другите работници поради организирање или учество во штрајк, во согласност со закон и овој договор.

На работникот може да му се даде отказ само ако организирал или учествувал во штрајк организиран во спротивност со закон или овој договор или ако за време на штрајкот направил некоја друга тешка повреда на договорот за вработување.

Работникот не смее на кој било начин да биде присилен да учествува во штрајк.

На работниците учесници во штрајкот, за време на учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уплатува придонеси од плата утврдени со посебните прописи на најниската основица за плаќање на придонесите.

Организаторот на штрајкот може од свои средства да им обезбеди надоместок на плата за времето на штрајк на работниците кои учествувале во штрајкот.

Член 69

Работодавачот може да бара од надлежниот суд да забрани организирање и спроведување на штрајк спротивен на законот, како и да бара надомест на штета која ја претрпел поради штрајкот.

Одлука за забрана на штрајк донесува надлежниот суд за работни спорови во прв степен.

По жалба против одлуката за забрана на штрајк, одлучува надлежниот суд.

Постапката по барањето за забрана на штрајк, односно отстранување од работа е итна.

Член 70

Синдикатот може да бара од надлежниот суд да забрани исклучување од работа за време на штрајк, спротивно на законот, како и да бара надомест на штета која тој и работниците ја претрпеле поради исклучување од работа за време на штрајкот.

Безбедност и здравје при работа

Член 71

Работникот има право на заштита при работа. Заштитата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање на сигурни услови за работа.

За обезбедување на потребните услови за заштита на работниците на работа, работодавачот односно овластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заштитата на работниците во согласност со закон.

Работодавачот, при стапувањето на работникот на работа со договор за вработување, е должен да го запознае со сите опасности во работата и со правата и обврските во врска со заштитата на работа и услови за работа.

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по живот или здравјето, поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки за безбедност и здравје при работа.

Член 72

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (меѓународни стандарди) и современите достигнувања, должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на здравјето на работниците да презема мерки и да утврдува нормативи со кои се обезбедува психофизичкото здравје и личната сигурност, особено:

- да ги утврдува мерките за безбедност и здравје при работа на начин и со средства со кои максимално би ја обезбедил сигурноста на работниците, да ги смалува можностите за повреда и професионални заболувања;
- да го информира синдикалниот повереник за потешките повреди на работа, колективните несреќи, професионалните болести и слично;
- на работниците да им обезбеди обука во согласност со прописите од областа на безбедност и здравје.

Посебна заштита на жената, младите, и инвалидните работници

Член 73

Работнички за време на бременост не смеат да ги извршуваат следниве работи:

- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна и психофизичка состојба;
- кои се утврдени како напорни;
- кои имаат штетно влијание врз здравјето на трудницата и врз бременоста.

Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за време на бременост да се обавуваат се:

- работи што предизвикуваат постојани и силни вибрации на телото и врева што предизвикува подолг притисок на телото;
- работи со опасни предмети и материјали штетни по здравје;

- работи во простории во кои доаѓа до опасни зрачења;
- работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесуваат товари;
- работи што се извршуваат претежно во нефизиолошка или присилна положба.

Член 74

Работникот со намалена работна способност и работникот кој работи на работа за која постои опасност од настапување на инвалидност, има право на работа на соодветно работно место според стручната подготовка и работното искуство.

Член 75

Работните места на кои не смеат да работат работници помлади од 18 години се определуваат со колективниот договор на ниво на работодавач.

IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 76

Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со закон, со колективниот договор и со договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената и дополнувањето и примената на колективниот договор, остварување на правото на синдикално организирање и штрајк.

Член 77

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно спогодување, можат да се решат по пат на помирување или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна трета страна определена од страните во спорот им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определеделе страните во спорот и која одлучува за спорот.

Член 78

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во спорот ги бираат од Листата на помирувачи односно арбитри што ја утврдуваат самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат третиот член во постапката за помирување односно арбитража.

Постапка за помирување (мировен совет)

Член 79

Индивидуалните и колективните работни спорови можат да се решаваат по пат на мирене и пред посебен мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот другата страна е должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат третиот член на мировниот совет од листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со мировниот совет и им помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за мировниот совет, не се избере помирувач или не се постигне спогодба за решавање на спорот, постапката за помирување се запира.

Член 80

Постапката за помирување страните во спорот се должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување мора да биде во писмена форма и истата е задолжителна за страните во спорот.

Член 81

Со колективен договор на ниво на работодавач може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.

Постапка пред арбитража

Член 82

Во случај на колективен работен спор, која било од страните во спорот може да поднесе предлог за постапка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри.

Страните во спорот заеднички го избираат арбитрот или арбитрите од Листата на арбитри.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.

Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 дена од денот на настанувањето на спорот.

X. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 83

Работодавачот обезбедува задолжително редовно и навремено информирање на работниците за деловните и развојните решенија од влијание на економската и социјалната положба на работниците, а особено за:

- годишни и повеќегодишни планови за развој;
- организациски промени;
- одлуки со кои се уредуваат правата од работен однос на работниците;

- годишни деловни резултати;
- други значајни деловни и развојни решенија и
- други прашања од заеднички интерес.

Информирањето се врши писмено, а за одредени работи и усно, преку гласило, билтен, инфо-интерн, на состаноци и на друг начин утврден од страна на работодавачот или со колективен договор на ниво на работодавач.

Учество на работниците во работењето

Член 84

Органот на управување на работодавачот, во рамките на своите надлежности се грижи за остварување на правата на работниците во согласност со Законот, Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и со други општи акти, со кои на работниците им се овозможува:

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој Колективен договор и на другите акти на работодавачот кои се однесуваат на социјалната и економската положба на работниците;

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои се доставуваат до надлежните органи на работодавачот и

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на Синдикатот.

XI. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 85

Работникот има право на стручно оспособување и образование во зависност од процесот на работа кога тоа е во интерес на работодавачот.

Работникот може стручно да се оспособува и образува доколку работодавачот го упати на стручно оспособување и образование.

Доколку стручното оспособување и образование е организирано во текот на работното време, работникот користи платено отсуство поради оспособување и образование.

Програмата, времетраењето, правата и обврските на договорените страни во однос на образованието, дошколувањето и оспособувањето на работниците во врска со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на работодавачот.

На работникот кој во интерес на работодавачот е упатен на стручно оспособување и образование, му се исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците сврзани со тоа, како што се:

- превоз;
- котизација, школарина;
- трошоци за исхрана и
- трошоци за престој.

По завршувањето на стручното оспособување, преквалификација односно доквалификација, за потребите на работодавачот, работодавачот може да му понуди нов договор за вработување на работникот.

Ученици и студенти

Член 86

Работодавачот во договор со надлежната образовна организација прифаќа ученици и студенти на практична работа.

На учениците и студентите што ќе вршат практична работа кај работодавачот им се обезбедува обука за безбедност и здравје при работа, соодветни заштитни средства, лична заштитна опрема, исхрана и превоз до работа и од работа, доколку такви се организирани.

Одлука за прием на ученици и студенти на практична донесува овластено лице.

XII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 87

Работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на Синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективен договор.

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 88

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во постапката на донесување одлуки и решенија, што имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба, односно во остварувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува непречено комуницирање со работодавачот или од него овластено лице и со сите работници во претпријатието, кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи непречена комуникација и синдикална активност од страна на работодавачот.

Член 89

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикалната членарина од нето платата на работникот согласно Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административни и технички услови за работа и остварување на функциите на Синдикатот.

Член 90

Синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник трае за време на неговиот мандат и две години потоа.

Член 91

Синдикалниот претставник не може:

- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност
- да му престане работниот однос од деловни причини;

Член 92

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: членовите на извршните одбори во основните организации и бираните претставници во повисоките органи на синдикатот.

Член 93

Работодавачот е должен на синдикалниот претставник да му овозможи платено отсуство од работа заради ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и синдикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Член 94

Член на Синдикатот кој е избран, односно именуван во органите на Синдикатот, чие вршење на функцијата бара привремено да престане да работи кај работодавачот, има право, по престанување на функцијата што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работодавачот на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.

XIII. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Изменување и дополнување на колективниот договор

Член 95

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој Колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување на овој Колективен договор во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој член, учесникот-предлагачот може да започне постапка за усогласување.

Член 96

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците во Колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето.

Следење на примената на колективниот договор

Член 97

За следење на примената на овој Колективен договор учесниците формираат комисија.

Секој од учесниците на овој Колективен договор именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колективен договор.

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за работа.

Толкување на колективниот договор

Член 98

Комисијата од член 97 на овој Колективен договор дава толкување на одредбите на овој Колективен договор.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 99

За решавање на спорите меѓу потписниците на овој Колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно договарање, се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во комисијата за усогласување.

Член 100

Трошоците за подготвување и следење на примената на овој Колективен договор, потписниците ги сносат подеднакво.

Член 101

Овој Колективен договор се склучува за време од две години.

Важењето на овој Колективен договор се продолжува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 дена пред истекот на важењето на Колективниот договор.

По истекот на рокот за кој е склучен овој колективен договор, неговите одредби ќе се применуваат и понатаму се до склучување на нов колективен договор.

Член 102

Овој Колективен договор неговите изменувања и дополнувања, се доставуваат на регистрација до министерството надлежно за работите од областа на трудот, а се објавуваат во "Службен весник на РМ".

Колективните договори на ниво на работодавач се регистрираат кај Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија и Здружението за енергетика од приватниот сектор при Организацијата на работодавачи на Македонија.

Член 103

Овој колективен договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во "Службен весник на РМ".

Бр. 03-91
9 октомври 2012 година
Скопје

Здружение за енергетика
од приватен сектор на организацијата на работодавачите на
Македонија

Претседател,
дипл. инж. **Вернер Хенгст**, с.р.
Ангел Митров, с.р.

Бр. 21-1-11
9 октомври 2012 година
Скопје

Самостоен синдикат
на работниците од енергетика
и стопанството на Македонија

Претседател,
дипл. инж. **Роберт Симоновски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012132